

Врз основа на член 158-с точка 1) и член 102 став (2), член 74 точка 9) и член 104 став (1) точка 8) од Законот за супервизија на осигурување – пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр.30/2012), Одлука на Уставен суд бр.202/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр.45/2012), Одлука на Уставен суд бр. 130/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2012), Одлука на Уставен суд бр. 122/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/2012) и Одлука на Уставен суд бр. 129/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2013), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување донесе:

ПРАВИЛНИК

за изменување и дополнување на Правилникот за статистичките осигурителни стандарди на друштвата за осигурување и/или реосигурување

Општи одредби

Член 1

(1) Во Правилникот за статистичките осигурителни стандарди на друштвата за осигурување и/или реосигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2011 и 167/2011), во членот 2, во ставот (1), во точката 1), по зборовите: „СП-8 (н.о.),“ се додаваат зборовите: „СП-9 (н.о.), СП-10 (н.о.)“.

(2) Во точката 4), по зборовите: „СП-6 (ж.о.),“ се додаваат зборовите: „СП-7 (ж.о.)“.

Член 2

Во членот 5, по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) По исклучок од претходната точка на овој член, обрасците СП-1 (н.о.), СП-2 (н.о.), СП-3 (н.о.), СП-7 (н.о.), СП-8 (н.о.), СП-9 (н.о.), СП-10 (н.о.), СП-6 (ж.о.), СП-7 (ж.о.), СП-99, како и соодветните обрасци кои се однесуваат за друштвата кои вршат работи на реосигурување, не мора да бидат потпишани од овластениот актуар.“

Член 3

Во членот 6, по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) По исклучок на ставот (1) од овој член, статистичките осигурителни обрасци СП-6(н.о.), СП-6-АО (н.о.), СП-6 (н.р.), СП-6-АО (н.р.) и СП-5 (ж.о.) се пополнуваат за периодот од 1 јануари до 31 декември од тековната година (четврт квартал) и се доставуваат на начин како што се доставуваат и останатите статистички осигурителни обрасци за овој период.“

Член 4

(1) Во „Прилогот кон Правилникот за статистичките осигурителни стандарди на друштвата за осигурување и/или реосигурување“, статистичките осигурителни обрасци: „СП-1 (н.о.), СП-4 (н.о.), СП-5 (н.о.), СП-6 (н.о.), СП-6-АО (н.о.), СП-4 (н.р.), СП-5 (н.р.), СП-6 (н.р.), СП-6-АО (н.р.), СП-1 (ж.о.), СП-2 (ж.о.), СП-2-РС (ж.о.), СП-3 (ж.о.), СП-4 (ж.о.), СП-4-РС (ж.о.), СП-5 (ж.о.), СП-1 (ж.р.), СП-4 (ж.р.) и СП-4-РС (ж.р.)“ се заменуваат со нови статистички осигурителни обрасци: „СП-1 (н.о.), СП-4 (н.о.), СП-5 (н.о.), СП-6 (н.о.), СП-6-АО (н.о.), СП-4 (н.р.), СП-5 (н.р.), СП-6 (н.р.), СП-6-АО (н.р.), СП-1 (ж.о.), СП-2 (ж.о.), СП-2-РС (ж.о.), СП-3 (ж.о.), СП-4 (ж.о.), СП-4-РС (ж.о.), СП-5 (ж.о.), СП-1 (ж.р.), СП-4 (ж.р.) и СП-4-РС (ж.р.)“ кои се дадени во Прилог кон овој правилник и се негов составен дел.

(2) Во „Прилогот кон Правилникот за статистичките осигурителни стандарди на друштвата за осигурување и/или реосигурување“, по статистичкиот осигурителен образец: „СП-8 (н.о.)“, се додаваат два нови статистички осигурителни обрасци, и тоа: „СП-9 (н.о.)“ и „СП-10 (н.о.)“.

(3) Во „Прилогот кон Правилникот за статистичките осигурителни стандарди на друштвата за осигурување и/или реосигурување“, по статистичкиот осигурителен образец: „СП-6 (ж.о.)“, се додава нов статистички осигурителен образец: „СП-7 (ж.о.)“.

Член 5

Во „Прилогот кон Правилникот за статистичките осигурителни стандарди на друштвата за осигурување и/или реосигурување“, „Упатството за пополнување на статистичките осигурителни стандарди“ се заменува со ново Упатство за пополнување на статистичките осигурителни стандарди кое е дадено во Прилогот кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 6

(1) Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година.

(2) Друштвата се должни овој правилник да го применуваат со изготвувањето на статистичките осигурителни извештаи за првиот квартал за 2014 година.

бр. 0201-1285/6
30.12.2013 година

Скопје

Претседател на Советот на експерти

д-р Климе Попоски

(назив на друштво)

(период)

(тековна година)

1(4)

СП-1 (н.о.): Статистички податоци_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Премија			Штети			
		Број на склучени договори	Бруто полисирана премија	Бруто резерви за преносни премии	Број на ликвидирани штети	Бруто исплатени (ликвидирани) штети	Број на резервирани штети	Бруто резерви за настанати и пријавени штети
		100	101	102	200	201	202	203
КЛАСА 01 - Осигурување од последици на несреќен случај - НЕЗГОДА	01	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на лица од последици на незгода при и надвор од редовна дејност	0101							
Осигурување на лица од последици на незгода во моторните возила при извршување на посебна дејност	0102							
Осигурување на ученици и студенти од последици на незгода и посебни осигурувања на младина од последици на незгода	0103							
Осигурување на гости, посетители на приредби, излетници и туристи од последици на незгода	0104							
Осигурување на потрошувачи, претплатници, корисници на останати јавни услуги и сл. од последици на незгода	0105							
Останати посебни осигурувања од последици на незгода	0106							
Задолжително осигурување на патници во јавниот сообраќај од последици на незгода	0107							
Осигурување на раководители (менаџери) од последици на незгода	0108							
Останати осигурувања од последици на незгода	0199							
КЛАСА 02 - Здравствено осигурување	02	0	0	0	0	0	0	0
Дополнително здравствено осигурување согласно Законот за доброволно здравствено осигурување	0201							
Приватно здравствено осигурување согласно Законот за доброволно здравствено осигурување	0202							
Останати доброволни здравствени осигурувања	0299							
КЛАСА 03 - Осигурување на моторни возила (каска)	03	0	0	0	0	0	0	0
Каска осигурување на моторни возила на сопствен погон	0301							
Останати осигурувања на моторни возила	0399							
КЛАСА 04 - Осигурување на шински возила (каска)	04	0	0	0	0	0	0	0
Каска осигурување на шински возила	0401							
Останати осигурувања на шински возила	0499							
КЛАСА 05 - Осигурување на воздухоплови (каска)	05	0	0	0	0	0	0	0
Каска осигурување на воздухоплови	0501							
Останати осигурувања на воздухоплови	0599							
КЛАСА 06 - Осигурување на пловни објекти (каска)	06	0	0	0	0	0	0	0
Каска осигурување на пловни објекти	0601							
Останати осигурувања на пловни објекти	0699							
КЛАСА 07 - Осигурување на стока во превоз (карга)	07	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на стока во меѓународен превоз	0701							
Осигурување на стока во домашен превоз	0702							
Останати осигурувања на стока во превоз	0799							
КЛАСА 08 - Осигурување на имот од пожар и природни непогоди	08	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на имот на физички лица	0801	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на посеви и плодови	080101							
Осигурување на животни	080102							
Осигурување на објекти во градба и монтажа	080103							
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 080105)	080104							
Домаќинско осигурување	080105							
Останати осигурувања на имот на физички лица	080199							

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)

(период)

(тековна година)

2(4)

СП-1 (н.о.): Статистички податоци_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Премија			Штети			
		Број на склучени договори	Бруто полисирана премија	Бруто резерви за преносни премии	Број на ликвидирани штети	Бруто исплатени (ликвидирани) штети	Број на резервирани штети	Бруто резерви за настанати и пријавени штети
		100	101	102	200	201	202	203
Осигурување на имот на правни лица	0802	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на посеви и плодови	080201							
Осигурување на животни	080202							
Осигурување на објекти во градба и монтажа	080203							
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 080205 и 080206)	080204							
Осигурување на имот на електроенергетски претпријатија	080205							
Осигурување на имот на телекомуникациски претпријатија	080206							
Останати осигурувања на имот на правни лица	080299							
КЛАСА 09 - Други осигурувања на имот	09	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на имот на физички лица	0901	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на посеви и плодови	090101							
Осигурување на животни	090102							
Осигурување на објекти во градба и монтажа	090103							
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 090105)	090104							
Домакинско осигурување	090105							
Останати осигурувања на имот на физички лица	090199							
Осигурување на имот на правни лица	0902	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на посеви и плодови	090201							
Осигурување на животни	090202							
Осигурување на објекти во градба и монтажа	090203							
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 090205 и 090206)	090204							
Осигурување на имот на електроенергетски претпријатија	090205							
Осигурување на имот на телекомуникациски претпријатија	090206							
Останати осигурувања на имот на правни лица	090299							
КЛАСА 08+09 - Осигурување на имот	89	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на имот на физички лица	8901	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на посеви и плодови	890101		0	0		0		0
Осигурување на животни	890102		0	0		0		0
Осигурување на објекти во градба и монтажа	890103		0	0		0		0
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 890105)	890104		0	0		0		0
Домакинско осигурување	890105		0	0		0		0
Останати осигурувања на имот на физички лица	890199		0	0		0		0
Осигурување на имот на правни лица	8902	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на посеви и плодови	890201		0	0		0		0
Осигурување на животни	890202		0	0		0		0
Осигурување на објекти во градба и монтажа	890203		0	0		0		0
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 890205 и 890206)	890204		0	0		0		0
Осигурување на имот на електроенергетски претпријатија	890205		0	0		0		0
Осигурување на имот на телекомуникациски претпријатија	890206		0	0		0		0
Останати осигурувања на имот на правни лица	890299		0	0		0		0
КЛАСА 10 - Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	10	0	0	0	0	0	0	0
Задолжително осигурување на сопственици односно корисници на моторни возила од одговорност за штети на трети лица (ЗАО)	1001	0	0	0	0	0	0	0
Патнички автомобили	100101							
Товарни возила	100102							
Автобуси	100103							
Влечни возила	100104							
Специјални возила	100105							

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)

(период)

(тековна година)

3(4)

СП-1 (н.о.): Статистички податоци_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Премија			Штети			
		Број на склучени договори	Бруто полисирана премија	Бруто резерви за преносни премии	Број на ликвидира- ни штети	Бруто исплатени (ликвидира- ни) штети	Број на резервира- ни штети	Бруто резерви за настанати и пријавени штети
		100	101	102	200	201	202	203
Моторцикли и скутери	100106							
Приклучни возила	100107							
Работни моторни возила	100108							
Возила за време на пробни возења и престој во складишта	100109							
Возила за време на доопремување на сопствени оски (пер акс)	100110							
Моторни возила со пробни таблци	100111							
Возила за време на поправка во автомеханичарски и авторемонтни работилници и во работилници за перење и подмачкување	100112							
Возила со посебни регистарски ознаки кои се во промет на територија на РМ	100113							
Зелен картон (ЗК)	1002	0	0	0	0	0	0	0
Патнички автомобили	100201							
Товарни возила	100202							
Автобуси	100203							
Влечни возила	100204							
Специјални возила	100205							
Моторцикли и скутери	100206							
Приклучни возила	100207							
Работни моторни возила	100208							
Гранично осигурување (ГР)	1003	0	0	0	0	0	0	0
Патнички автомобили	100301							
Товарни возила	100302							
Автобуси	100303							
Влечни возила	100304							
Специјални возила	100305							
Моторцикли и скутери	100306							
Приклучни возила	100307							
Работни моторни возила	100308							
Доброволно осигурување на сопственици, односно корисници на моторни возила од одговорност за штети на трети лица	1004							
Осигурување од одговорност на возачот за примена роба за превоз во патен сообраќај	1005							
Останати осигурувања од одговорност од употреба на моторни возила	1099							
КЛАСА 11 - Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови	11	0	0	0	0	0	0	0
Задолжително осигурување на сопственици, односно корисници на воздухоплови од одговорност за штети на трети лица	1101							
Осигурување од одговорност на сопственикот, односно корисникот на воздухоплови за стока примена за превоз	1102							
Останати осигурувања од одговорност од употреба на воздухоплови	1199							
КЛАСА 12 - Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти	12	0	0	0	0	0	0	0
Задолжително осигурување на сопственици односно корисници на пловни објекти од одговорност за штети на трети лица	1201							
Осигурување од одговорност на сопственикот, односно корисникот на пловни објекти за стока примена за превоз	1202							
Останати осигурувања од одговорност од употреба на пловни објекти	1299							

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)

(период)

(тековна година)

4(4)

СП-1 (н.о.): Статистички податоци_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Премија			Штети			
		Број на склучени договори	Бруто полисирана премија	Бруто резерви за преносни премии	Број на ликвидирани штети	Бруто исплатени (ликвидирани) штети	Број на резервирани штети	Бруто резерви за настанати и пријавени штети
		100	101	102	200	201	202	203
КЛАСА 13 - Општо осигурување од одговорност	13	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на изведувачи на градежни и монтажни работи	1301							
Осигурување од одговорност на домаќинства	1302							
Осигурување од одговорност во филмска индустрија	1303							
Осигурување од одговорност во железничкиот сообраќај	1304							
Осигурување од одговорност на произведувачи, продавачи и добавувачи	1305							
Останати осигурувања од општа одговорност	1306							
Осигурување од одговорност на проектанти	1307							
Осигурување од одговорност на адвокати	1308							
Осигурување од одговорност на нотари	1309							
Осигурување од одговорност на друштва за ревизија	1310							
Осигурување од одговорност на осигурително брокерски друштва и друштва за застапување во осигурувањето	1311							
Осигурување од одговорност на стечајни управители	1312							
Осигурување од одговорност на шпедитери во домашен превоз	1313							
Осигурување од одговорност на шпедитери во меѓународен превоз	1314							
Осигурување од одговорност на издавачи на сертификати	1315							
Осигурување од одговорност за извршување на дејноста управување со недвижности	1316							
Осигурување од одговорност за извршување на лекарска, стоматолошка и фармацевтска дејност	1317							
Осигурување од одговорност за вршење туристичка дејност	1318							
Останати осигурувања од професионална одговорност	1388							
Останато општо осигурување од одговорност	1399							
КЛАСА 14 - Осигурување на кредити	14	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на кредити и заеми дадени на физички лица	1401							
Осигурување на кредити и заеми дадени на правни лица	1402							
Осигурувања на побарувања од работи на финансиски лизинг	1403							
Останати осигурувања на кредити	1499							
КЛАСА 15 - Осигурување на гаранции	15	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на гаранции за ТИР карнети	1501							
Останати осигурувања на гаранции	1599							
КЛАСА 16 - Осигурување од финансиски загуби	16	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на загубен приход поради ризик од пожар и други опасности	1601							
Осигурување на загубен приход поради неспособност за вршење на работна дејност	1602							
Осигурување на штети поради откуп на фалсификувани странски средства за плаќање	1603							
Осигурување од откажување на настани и приредби	1604							
Останати осигурувања на финансиски загуби	1699							
КЛАСА 17 - Осигурување на правна заштита	17	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на трошоци за правна помош и судски спорови	1701							
Останати осигурувања на правна заштита	1799							
КЛАСА 18 - Осигурување на туристичка помош	18	0	0	0	0	0	0	0
Патничко осигурување	1801							
Патничко осигурување за странци при патување или привремен престој во Р.Македонија	1802							
Осигурување од откажување на туристички патувања	1803							
Останати осигурувања на туристичка помош	1899							
ВКУПНО	0000		0	0		0		0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-4 (н.о.): Премии, штети и трошоци_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Договори								Премија					
		Број на активни договори	Индивидуални ризици	Времетраење на покритието на индивид. ризици	Агрегирани суми на осигурување	Максимална осигурена сума	Број на склучени договори	Број на обновени договори	Број на прекинати договори што биле склучени во Периодот	Вкупен број на прекинати договори	Бруто полисирана премија	Премија примена од соосигурување	Премија предадена во реосигурување	Премија предадена во соосигурување	Техничка премија
		100	101	102	103	104	105	106	107	108	200	201	202	203	204
незгода	01						0				0				
здравствено	02						0				0				
каска моторни возила	03						0				0				
каска шински возила	04						0				0				
каска воздухоплови	05						0				0				
каска пловни објекти	06						0				0				
карго	07										0				
имот од пожар и др.опасн.	08	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
физички лица	0801						0				0				
правни лица	0802						0				0				
имот останато	09	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
физички лица	0901						0				0				
правни лица	0902						0				0				
имот вкупно	89	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
физички лица	8901						0				0	0	0	0	0
правни лица	8902						0				0	0	0	0	0
АО (вкупно)	10	0									0	0	0	0	0
АО	100	0	0	0							0	0	0	0	0
ЗАО	1001						0				0				
ЗК	1002						0				0				
ГР	1003						0				0				
одговорност на возачот	1005						0				0				
останати	1099						0				0				
одговорност воздухоплови	11						0				0				
одговорност пловни објекти	12						0				0				
општа одговорност	13						0				0				
кредити	14						0				0				
гаранции	15						0				0				
финансиски загуби	16						0				0				
правна заштита	17						0				0				
туристичка помош	18						0				0				
Вкупно	0000						0				0	0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-4 (н.о.): Премии, штети и трошоци_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Штети					Штети					
		Број на пријавени и повторно отворени штети	Број на ликвидирани штети	Број на одбиени штети	Број на нерешени штети	Број на резервирани штети	Број на штети во судски спор	Бруто исплатени (ликвидирани) штети	Бруто исплатени (ликв.) штети примени од соосиг.	Бруто исплатени (ликв.) штети - дел од реосиг.	Бруто исплатени (ликв.) штети - дел од соосиг.	Бруто максимална исплатена (ликвидирана) штета
		300	301	302	303	304	305	400	401	402	403	404
незгода	01		0			0	0					
здравствено	02		0			0	0					
каско моторни возила	03		0			0	0					
каско шински возила	04		0			0	0					
каско воздухоплови	05		0			0	0					
каско пловни објекти	06		0			0	0					
каско	07		0			0	0					
имот од пожар и др.опасн.	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
физички лица	0801		0			0	0					
правни лица	0802		0			0	0					
имот останато	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
физички лица	0901		0			0	0					
правни лица	0902		0			0	0					
имот вкупно	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
физички лица	8901		0			0	0					
правни лица	8902		0			0	0					
АО (вкупно)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
АО	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЗАО	1001		0			0	0					
ЗК	1002		0			0	0					
ГР	1003		0			0	0					
одговорност на возачот	1005		0			0	0					
останати	1099		0			0	0					
одговорност воздухоплови	11		0			0	0					
одговорност пловни објекти	12		0			0	0					
општа одговорност	13		0			0	0					
кредити	14		0			0	0					
гаранции	15		0			0	0					
финансиски загуби	16		0			0	0					
правна заштита	17		0			0	0					
туристичка помош	18		0			0	0					
Вкупно	0000		0			0	0	0	0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-4 (н.о.): Премии, штети и трошоци_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Трошоци				Приходи		
		Директни трошоци за обработка на штети	Трошоци за провизија	Останати осигурително технички трошоци	Вредносно усогласување на побарувањата по основ на премија	Провизија примена од реосигурителот	Наплатени регресни побарувања и спасени остатоци	Останати осигурително технички приходи
		500	501	502	503	600	601	602
незгода	01							
здравствено	02							
каска моторни возила	03							
каска шински возила	04							
каска воздухоплови	05							
каска пловни објекти	06							
карго	07							
имот од пожар и др.опасн.	08	0	0	0	0	0	0	0
физички лица	0801							
правни лица	0802							
имот останато	09	0	0	0	0	0	0	0
физички лица	0901							
правни лица	0902							
имот вкупно	89	0	0	0	0	0	0	0
физички лица	8901	0	0	0	0	0	0	0
правни лица	8902	0	0	0	0	0	0	0
АО (вкупно)	10	0	0	0	0	0	0	0
АО	100	0	0	0	0	0	0	0
ЗАО	1001							
ЗК	1002							
ГР	1003							
одговорност на возачот	1005							
останати	1099							
одговорност воздухоплови	11							
одговорност пловни објекти	12							
општа одговорност	13							
кредити	14							
гаранции	15							
финансиски загуби	16							
правна заштита	17							
туристичка помош	18							
Вкупно	0000	0	0	0	0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)

(период)

(тековна година)

СП-5 (н.о.): Технички резерви_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Бруто технички резерви										
		Резерви за преносни премии	Резерви за бонуси и попусти	Резерви за настанати и пријавени штети	Резерви за рентни штети	Резерви за настанати но непријавени штети	Резерви за директни трошоци за обработка на штети	Резерви за индиректни трошоци за обработка на штети	Еквилизацио-на резерва	Резерви за неистечени ризици	Математичка резерва	Останати технички резерви
		100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
незгода	01	0		0								
здравствено	02	0		0								
каска моторни возила	03	0		0								
каска шински возила	04	0		0								
каска воздухоплови	05	0		0								
каска пловни објекти	06	0		0								
карго	07	0		0								
имот од пожар и др.опасн.	08	0	0	0	0	0	0	0	0			0
физички лица	0801	0		0								
правни лица	0802	0		0								
имот останато	09	0	0	0	0	0	0	0	0			0
физички лица	0901	0		0								
правни лица	0902	0		0								
имот вкупно	89	0	0	0	0	0	0	0	0			0
физички лица	8901	0		0								
правни лица	8902	0		0								
АО (вкупно)	10	0	0	0	0	0	0	0	0			0
АО	100	0	0	0	0	0	0	0	0			0
ЗАО	1001	0		0								
ЗК	1002	0		0								
ГР	1003	0		0								
одговорност на возачот	1005	0		0								
останати	1099	0		0								
одговорност воздухоплови	11	0		0								
одговорност пловни објекти	12	0		0								
општа одговорност	13	0		0								
кредити	14	0		0								
гаранции	15	0		0								
финансиски загуби	16	0		0								
правна заштита	17	0		0								
туристичка помош	18	0		0								
Вкупно	0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)

(период)

(тековна година)

2 (2)

СП-5 (н.о.): Технички резерви_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Бруто технички резерви - дел од реосигурување						Бруто технички резерви - дел од соосигурување							
		Резерви за преносни премии	Резерви за настанати и пријавени штети	Резерви за рентни штети	Резерви за настанати но непријавени штети	Резерва за бонуси и попусти	Резерви за неистечени ризици	Математичка резерва	Резерви за преносни премии	Резерви за настанати и пријавени штети	Резерви за рентни штети	Резерви за настанати но непријавени штети	Резерва за бонуси и попусти	Резерви за неистечени ризици	Математичка резерва
		200	201	202	203	204	205	206	300	301	302	303	304	305	306
незгода	01														
здравствено	02														
каска моторни возила	03														
каска шински возила	04														
каска воздухоплови	05														
каска пловни објекти	06														
карго	07														
имот од пожар и др.опасн.	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
физички лица	0801														
правни лица	0802														
имот останато	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
физички лица	0901														
правни лица	0902														
имот вкупно	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
физички лица	8901														
правни лица	8902														
АО (вкупно)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
АО	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЗАО	1001														
ЗК	1002														
ГР	1003														
одговорност на возачот	1005														
останати	1099														
одговорност воздухоплови	11														
одговорност пловни објекти	12														
општа одговорност	13														
кредити	14														
гаранции	15														
финансиски загуби	16														
правна заштита	17														
туристичка помош	18														
Вкупно	0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)

(период)

(тековна година)

1 (3)

СП-6 (н.о.): Развој на штети_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Година на настанување на осигурениот настан	Број на пријавени и повторно отворени штети	Број на нерешени штети	Број на решени штети	Број на исплатени штети	Исплатени (ликвидирани) штети		Износ на исплати		Резерви за настанати и пријавени штети		
					бруто	реосиг. и/или соосиг.	бруто	реосиг. и/или соосиг.	бруто	реосиг. и/или соосиг.	
	100	100а	101	102	103	104	105	106	107	108	
(01) Незгода	Вкупно(01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0										
	- 1										
	- 2										
	- 3										
	- 4										
	- 5										
	- 6										
	- 7										
	- 8										
	- 9										
	- 10										
	- 11										
порано											
(03) Моторни возила - каско	Вкупно(03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0										
	- 1										
	- 2										
	- 3										
	- 4										
	- 5										
	- 6										
	- 7										
	- 8										
	- 9										
	- 10										
	- 11										
порано											
(07) Карго	Вкупно(07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0										
	- 1										
	- 2										
	- 3										
	- 4										
	- 5										
	- 6										
	- 7										
	- 8										
	- 9										
	- 10										
	- 11										
порано											

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)

(период)

(тековна година)

2 (3)

СП-6 (н.о.): Развој на штети_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Година на настанување на осигурениот настан	Број на пријавени и повторно отворени штети	Број на нерешени штети	Број на решени штети	Број на исплатени штети	Исплатени (ликвидирани) штети		Износ на исплати		Резерви за настанати и пријавени штети		
					бруто	реосиг. и/или соосиг.	бруто	реосиг. и/или соосиг.	бруто	реосиг. и/или соосиг.	
	100	100а	101	102	103	104	105	106	107	108	
(8901) Имот - физички лица	Вкупно(8901)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0										
	- 1										
	- 2										
	- 3										
	- 4										
	- 5										
	- 6										
	- 7										
	- 8										
	- 9										
	- 10										
- 11											
порано											
(8902) Имот - правни лица	Вкупно(8902)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0										
	- 1										
	- 2										
	- 3										
	- 4										
	- 5										
	- 6										
	- 7										
	- 8										
	- 9										
	- 10										
- 11											
порано											
(13) Општа одговорност	Вкупно(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0										
	- 1										
	- 2										
	- 3										
	- 4										
	- 5										
	- 6										
	- 7										
	- 8										
	- 9										
	- 10										
- 11											
порано											

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)

(период)

(тековна година)

3 (3)

СП-6 (н.о.): Развој на штети_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

	Година на настанување на осигурениот настан	Број на пријавени и повторно отворени штети 100	Број на нерешени штети 100а	Број на решени штети 101	Број на исплатени штети 102	Исплатени (ликвидирани) штети		Износ на исплати		Резерви за настанати и пријавени штети	
						бруто 103	реосиг. и/или соосиг. 104	бруто 105	реосиг. и/или соосиг. 106	бруто 107	реосиг. и/или соосиг. 108
	Вкупно(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18) Туристичка помош	0										
	- 1										
	- 2										
	- 3										
	- 4										
	- 5										
	- 6										
	- 7										
	- 8										
	- 9										
	- 10										
	- 11										
порано											

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)
 (период)
 (тековна година)

СП-6-АО (н.о.): Развој на штети (АО)_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Година на настанување на осигурениот настан	Број на пријавени и повторно отворени штети	Број на нерешени штети	Број на решени штети	Број на решени материјални штети	Број на решени нематеријални штети	Број на исплатени штети	Исплатени (ликвидирани) материјални штети		Исплатени (ликвидирани) нематеријални штети		Износ на исплати за материјални штети		Износ на исплати за нематеријални штети		Резерва за настанати и пријавени материјални штети		Резерва за настанати и пријавени нематеријални штети	
							бруто	реосиг. и/или соосиг.	бруто	реосиг. и/или соосиг.	бруто	реосиг. и/или соосиг.	бруто	реосиг. и/или соосиг.	бруто	реосиг. и/или соосиг.	бруто	реосиг. и/или соосиг.
							100	100а	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
(1001) ЗАО	Вкупно(1001)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0																	
	- 1																	
	- 2																	
	- 3																	
	- 4																	
	- 5																	
	- 6																	
	- 7																	
	- 8																	
	- 9																	
	- 10																	
- 11																		
порано																		
(1002) ЗК	Вкупно(1002)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0																	
	- 1																	
	- 2																	
	- 3																	
	- 4																	
	- 5																	
	- 6																	
	- 7																	
	- 8																	
	- 9																	
	- 10																	
- 11																		
порано																		

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)
 (период)
 (тековна година)

СП-6-АО (н.о.): Развој на штети (АО)_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Година на настанување на осигурениот настан	Број на пријавени и повторно отворени штети	Број на нерешени штети	Број на решени штети	Број на решени материјални штети	Број на решени нематеријални штети	Број на исплатени штети	Исплатени (ликвидирани) материјални штети		Исплатени (ликвидирани) нематеријални штети		Износ на исплати за материјални штети		Износ на исплати за нематеријални штети		Резерва за настанати и пријавени материјални штети		Резерва за настанати и пријавени нематеријални штети	
							бруто	реосиг. и/или соосиг.	бруто	реосиг. и/или соосиг.	бруто	реосиг. и/или соосиг.	бруто	реосиг. и/или соосиг.	бруто	реосиг. и/или соосиг.	бруто	реосиг. и/или соосиг.
							100	100a	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
Вкупно(1003)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0																		
- 1																		
- 2																		
- 3																		
- 4																		
- 5																		
- 6																		
- 7																		
- 8																		
- 9																		
- 10																		
- 11																		
порано																		
Вкупно(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0																		
- 1																		
- 2																		
- 3																		
- 4																		
- 5																		
- 6																		
- 7																		
- 8																		
- 9																		
- 10																		
- 11																		
порано																		

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)
 (период)
 (тековна година)

СП-9 (н.о.): Број и исход на доставени и решени претставки_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Претставки							Забелешка
		Број на претставки	Број на позитивно решени претставки	Број на негативно решени претставки	Број на делумно решени претставки	Број на претставки кои се во процес на одлучување	Број на претставки за кои е постапено во рокот	Број на претставки за кои не е постапено во рокот	
		100	101	102	103	104	105	106	
незгода	01								
здравствено	02								
каска моторни возила	03								
каска шински возила	04								
каска воздухоплови	05								
каска пловни објекти	06								
карго	07								
имот од пожар и др.опасн.	08								
имот останато	09								
АО (вкупно)	10								
Полициски записник	10.1								
Европски извештај	10.2								
Останато (ЦМР)	10.3								
одговорност воздухоплови	11								
одговорност пловни објекти	12								
општа одговорност	13								
кредити	14								
гаранции	15								
финансиски загуби	16								
правна заштита	17								
туристичка помош	18								
по друг основ	19								
Вкупно	0000	0	0	0	0	0	0	0	

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

1(1)

СП-10 (н.о.): Наплатена премија_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Наплатена премија
		301
каска моторни возила	100	0
	1001	
	1002	
	1003	
пожар	200	0
	2001	
	2002	
	2003	
ЗАО+ГР	300	0
	3001	
	3002	
	3003	

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-4 (н.р.): Премии, штети и трошоци_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

		Договори		Премија					Штети							Трошоци			Приходи	
		Број на склучени договори	Број на активни договори	Бруто полисирана премија	Премија примена од сореосигу- рување	Премија предадена во ретроцеси- ја	Премија предадена во сореосигу- рување	Техничка премија	Број на пријаве- ни и повторно отворени штети	Број на ликвиди- рани штети	Број на одбиени штети	Број на резерви- рани штети	Бруто исплатени (ликвидира- ни) штети	Бруто исплатени (ликв.) штети примени од сореосиг.	Бруто исплатени (ликв.) штети - дел од ретроцесија.	Бруто исплатен и (ликв.) штети - дел од сореосиг.	Трошоци за провизија	Провизии дадени на цедентот	Останати осигури- телно технички трошоци	Останати осигуриелно технички приходи
		100	105	200	201	202	203	204	300	301	302	304	400	401	402	403	501	502	503	602
незгода	01																			
здравствено	02																			
каска моторни возила	03																			
каска шински возила	04																			
каска воздухоплови	05																			
каска пловни објекти	06																			
карго	07																			
имот од пожар и др.опасн.	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
физички лица	0801																			
правни лица	0802																			
имот останато	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
физички лица	0901																			
правни лица	0902																			
имот вкупно	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
физички лица	8901							0												
правни лица	8902							0												
АО (вкупно)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
АО	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЗАО	1001																			
ЗК	1002																			
ГР	1003																			
одговорност на возачот	1005																			
останати	1099																			
одговорност воздухоплови	11																			
одговорност пловни објекти	12																			
општа одговорност	13																			
кредити	14																			
гаранции	15																			
финансиски загуби	16																			
правна заштита	17																			
туристичка помош	18																			
Вкупно	0000			0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)
 (период)
 (тековна година)

СП-4 (н.р.): Премии, штети и трошоци_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

	Договори		Премија					Штети							Трошоци			Приходи	
	Број на склучени договори	Број на активни договори	Бруто полисирана премија	Премија примена од сореосигурување	Премија предадена во ретроцесија	Премија предадена во сореосигурување	Техничка премија	Број на пријавени и повторно отворени штети	Број на ликвидирани штети	Број на одбиени штети	Број на резервирани штети	Бруто исплатени (ликвидирани) штети	Бруто исплатени (ликв.) штети примени од сореосиг.	Бруто исплатени (ликв.) штети - дел од ретроцесија.	Бруто исплатени (ликв.) штети - дел од сореосиг.	Трошоци за провизија	Провизии дадени на цедентот	Останати осигурително технички трошоци	Останати осигуриелно технички приходи
	100	105	200	201	202	203	204	300	301	302	304	400	401	402	403	501	502	503	602
тип на договори																			
пропорционални	а-001																		
непропорционални	а-002																		
трети договори	б-001																		
факултативни	б-002																		

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)

(период)

(тековна година)

1 (2)

СП-5 (н.р.): Технички резерви_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

		Бруто технички резерви									
		Резерви за преносни премии	Резерви за настанати и пријавени штети	Резерви за рентни штети	Резерви за настанати но непријавени штети	Резерви за директни трошоци за обработка на штети	Резерви за индиректни трошоци за обработка на штети	Еквализацио-на резерва	Резерви за неистечени ризици	Математичка резерва	Останати технички резерви
		100	102	103	104	105	106	107	108	109	110
незгода	01										
здравствено	02										
каска моторни возила	03										
каска шински возила	04										
каска воздухоплови	05										
каска пловни објекти	06										
карго	07										
имот од пожар и др.опасн.	08	0	0	0	0	0	0	0	0		0
физички лица	0801										
правни лица	0802										
имот останато	09	0	0	0	0	0	0	0	0		0
физички лица	0901										
правни лица	0902										
имот вкупно	89	0	0	0	0	0	0	0	0		0
физички лица	8901										
правни лица	8902										
АО (вкупно)	10	0	0	0	0	0	0	0	0		0
АО	100	0	0	0	0	0	0	0	0		0
ЗАО	1001										
ЗК	1002										
ГР	1003										
одговорност на возачот	1005										
останати	1099										
одговорност воздухоплови	11										
одговорност пловни објекти	12										
општа одговорност	13										
кредити	14										
гаранции	15										
финансиски загуби	16										
правна заштита	17										
туристичка помош	18										
Вкупно	0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)

(период)

(тековна година)

2 (2)

СП-5 (н.р.): Технички резерви_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

		Бруто технички резерви - дел од ретроцесија							Бруто технички резерви - дел од сореосигурување						
		Резерви за преносни премии	Резерви за настанати и пријавени штети	Резерви за рентни штети	Резерви за настанати но непријавени штети	Резерва за бонуси и попусти	Резерви за неистечени ризици	Математичка резерва	Резерви за преносни премии	Резерви за настанати и пријавени штети	Резерви за рентни штети	Резерви за настанати но непријавени штети	Резерва за бонуси и попусти	Резерви за неистечени ризици	Математичка резерва
		200	201	202	203	204	205	206	300	301	302	303	304	305	306
незгода	01														
здравствено	02														
каска моторни возила	03														
каска шински возила	04														
каска воздухоплови	05														
каска пловни објекти	06														
карго	07														
имот од пожар и др.опасн.	08	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
физички лица	0801														
правни лица	0802														
имот останато	09	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
физички лица	0901														
правни лица	0902														
имот вкупно	89	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
физички лица	8901														
правни лица	8902														
АО (вкупно)	10	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
АО	100	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
ЗАО	1001														
ЗК	1002														
ГР	1003														
одговорност на возачот	1005														
останати	1099														
одговорност воздухоплови	11														
одговорност пловни објекти	12														
општа одговорност	13														
кредити	14														
гаранции	15														
финансиски загуби	16														
правна заштита	17														
туристичка помош	18														
Вкупно	0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)

(период)

(тековна година)

1 (3)

СП-6 (н.р.) Развој на штети_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

Година на настанување на осигурениот настан	Број на пријавени и повторно отворени штети	Број на нерешени штети	Број на решени штети	Број на исплатени штети	Исплатени (ликвидирани) штети		Износ на исплати		Резерви за настанати и пријавени штети		
					брuto	ретроцес. и/или сореосиг.	брuto	ретроцес. и/или сореосиг.	брuto	ретроцес. и/или сореосиг.	
					100	100а	101	102	103	104	105
(01) Неагода	Вкупно(01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0										
	- 1										
	- 2										
	- 3										
	- 4										
	- 5										
	- 6										
	- 7										
	- 8										
	- 9										
	- 10										
- 11											
порано											
(03) Моторни возила - каско	Вкупно(03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0										
	- 1										
	- 2										
	- 3										
	- 4										
	- 5										
	- 6										
	- 7										
	- 8										
	- 9										
	- 10										
- 11											
порано											
(07) Карго	Вкупно(07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0										
	- 1										
	- 2										
	- 3										
	- 4										
	- 5										
	- 6										
	- 7										
	- 8										
	- 9										
	- 10										
- 11											
порано											

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)

(период)

(тековна година)

2 (3)

СП-6 (н.р.) Развој на штети_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

Година на настанување на осигурениот настан	Број на пријавени и повторно отворени штети	Број на нерешени штети	Број на решени штети	Број на исплатени штети	Исплатени (ликвидирани) штети		Износ на исплати		Резерви за настанати и пријавени штети		
					брuto	ретроцес. и/или сореосиг.	брuto	ретроцес. и/или сореосиг.	брuto	ретроцес. и/или сореосиг.	
					100	100а	101	102	103	104	105
(8901) Имот - физички лица	Вкупно(8901)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0										
	- 1										
	- 2										
	- 3										
	- 4										
	- 5										
	- 6										
	- 7										
	- 8										
	- 9										
	- 10										
- 11											
порано											
(8902) Имот - правни лица	Вкупно(8902)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0										
	- 1										
	- 2										
	- 3										
	- 4										
	- 5										
	- 6										
	- 7										
	- 8										
	- 9										
	- 10										
- 11											
порано											
(13) Општа одговорност	Вкупно(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0										
	- 1										
	- 2										
	- 3										
	- 4										
	- 5										
	- 6										
	- 7										
	- 8										
	- 9										
	- 10										
- 11											
порано											

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)

(период)

(тековна година)

СП-6 (н.р.) Развој на штети_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

		Број на пријавени и повторно отворени штети	Број на нерешени штети	Број на решени штети	Број на исплатени штети	Исплатени (ликвидирани) штети		Износ на исплати		Резерви за настанати и пријавени штети	
						бруто	ретроцес. и/или сореосиг.	бруто	ретроцес. и/или сореосиг.	бруто	ретроцес. и/или сореосиг.
Година на настанување на осигурениот настан		100	100а	101	102	103	104	105	106	107	108
18) Туристичка помош	Вкупно(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0										
	- 1										
	- 2										
	- 3										
	- 4										
	- 5										
	- 6										
	- 7										
	- 8										
	- 9										
	- 10										
- 11											
порано											

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)
 (период)
 (тековна година)

СП-6-АО (н.р.): Развој на штети (АО)_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

Година на настанување на осигурениот настан	Број на пријавени и повторно отворени штети	Број на нерешени штети	Број на решени штети	Број на решени материјални штети	Број на решени нематеријални штети	Број на исплатени штети	Исплатени (ликвидирани) материјални штети		Исплатени (ликвидирани) нематеријални штети		Износ на исплати за материјални штети		Износ на исплати за нематеријални штети		Резерва за настанати и пријавени материјални штети		Резерва за настанати и пријавени нематеријални штети			
							брuto	ретроцес. и/или сореосиг.	брuto	ретроцес. и/или сореосиг.	брuto	ретроцес. и/или сореосиг.	брuto	ретроцес. и/или сореосиг.	брuto	ретроцес. и/или сореосиг.	брuto	ретроцес. и/или сореосиг.		
																			105	106
(1001) ЗАО	Вкупно(1001)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0																			
	- 1																			
	- 2																			
	- 3																			
	- 4																			
	- 5																			
	- 6																			
	- 7																			
	- 8																			
	- 9																			
	- 10																			
- 11																				
порано																				
(1002) ЗК	Вкупно(1002)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0																			
	- 1																			
	- 2																			
	- 3																			
	- 4																			
	- 5																			
	- 6																			
	- 7																			
	- 8																			
	- 9																			
	- 10																			
- 11																				
порано																				

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)
 (период)
 (тековна година)

СП-6-АО (н.р.): Развој на штети (АО)_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

Година на настанување на осигурениот настан	Број на пријавени и повторно отворени штети	Број на нерешени штети	Број на решени штети	Број на решени материјални штети	Број на решени нематеријални штети	Број на исплатени штети	Исплатени (ликвидирани) материјални штети		Исплатени (ликвидирани) нематеријални штети		Износ на исплати за материјални штети		Износ на исплати за нематеријални штети		Резерва за настанати и пријавени материјални штети		Резерва за настанати и пријавени нематеријални штети			
							брuto	ретроцес. и/или сореосиг.	брuto	ретроцес. и/или сореосиг.	брuto	ретроцес. и/или сореосиг.	брuto	ретроцес. и/или сореосиг.	брuto	ретроцес. и/или сореосиг.	брuto	ретроцес. и/или сореосиг.		
																			105	106
(1003) ГР	Вкупно(1003)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0																			
	- 1																			
	- 2																			
	- 3																			
	- 4																			
	- 5																			
	- 6																			
	- 7																			
	- 8																			
	- 9																			
	- 10																			
- 11																				
порано																				
(10) АО	Вкупно(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0																			
	- 1																			
	- 2																			
	- 3																			
	- 4																			
	- 5																			
	- 6																			
	- 7																			
	- 8																			
	- 9																			
	- 10																			
- 11																				
порано																				

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-1 (ж.о.): Премија_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Договори						Премија								
		Број на активни договори	Број на осигуреници	Број на осигуреници по однос на колективни договори	Број на активни договори за коишто започнала исплатата	Број на капитализирани договори	Број на прекинати и откупени договори	Број на склучени договори	Бруто полисирана премија	Бруто полисирана премија со еднократно плаќање	Бруто полисирана премија по единечни договори	Бруто полисирана премија по договори склучени во последните 12 месеци	Премија примена од соосигурување	Премија предадена во реосигурување	Премија предадена во соосигурување	Техничка премија
		100	101	102	103	104	105	106	200	201	202	203	204	205	206	207
вкупно осигурување на живот	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>(со учество во добивката)</i>	1901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вкупно основно осигурување на живот	190101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
мешано осигурување	19010101															
смрт (терминско)	19010102															
доживување	19010103															
мешано осигурување со ТБС	19010104															
смрт (доживотно)	19010105															
вкупно дополнително осигурување	190102								0	0	0	0	0	0	0	0
несреќен случај (смрт)	19010201															
несреќен случај (инвалидитет)	19010202															
здравствено (дополнително ЗДЗО)	19010203															
здравствено (приватно ЗДЗО)	19010204															
здравствено (останато)	19010205															
вкупно рентно осигурување	190103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
лична доживотна рента	19010301															
лична рента со одредено времетраење	19010302															
останати рентни осигурувања	19010399															
<i>(без учество во добивката)</i>	1902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вкупно основно осигурување на живот	190201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
мешано осигурување	19020101															
смрт (терминско)	19020102															
доживување	19020103															
мешано осигурување со ТБС	19020104															
смрт (доживотно)	19020105															
вкупно дополнително осигурување	190202								0	0	0	0	0	0	0	0
несреќен случај (смрт)	19020201															
несреќен случај (инвалидитет)	19020202															
здравствено (дополнително ЗДЗО)	19020203															
здравствено (приватно ЗДЗО)	19020204															
здравствено (останато)	19020205															

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)
 (период)
 (тековна година)

СП-1 (ж.о.): Премија_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Договори						Премија								
		Број на активни договори	Број на осигуреници	Број на осигуреници по однос на колективни договори	Број на активни договори за коишто започнала исплатата	Број на капитализирани договори	Број на прекинати и откупени договори	Број на склучени договори	Бруто полисирана премија	Бруто полисирана премија со еднократно плаќање	Бруто полисирана премија по единечни договори	Бруто полисирана премија по договори склучени во последните 12 месеци	Премија примена од соосигурување	Премија предадена во реосигурување	Премија предадена во соосигурување	Техничка премија
		100	101	102	103	104	105	106	200	201	202	203	204	205	206	207
вкупно рентно осигурување	190203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
лична доживотна рента	19020301															
лична рента со одредено времетраење	19020302															
останати рентни осигурувања	19020399															
браќ или породување	20															
осигурување на живот кога инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	21															
тонтинa (здружение на рентиери)	22															
средства за исплата	23															
исплата на пензии од втор столб	24															
исплата на пензии од трет столб	25															
ВКУПНО	0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*ТБС- тешко болни состојби

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

СП-2 (ж.о.): Осигурени суми и штети_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Договорени суми и исплатени штети													
		Износ на договорени суми или годишни ануитети (вклучувајќи ја и добивката)	Број на пријавени и повторно отворени штети (неизвесни)	Број на пријавени штети (извесни)	Број на одбиени штети (неизвесни)	Број на резервирани штети (неизвесни)	Број на резервирани штети (извесни)	Број на штети во судски спор (неизвесни)	Број на штети кои се исплаќаат како ануитети (вкупно)	Број на штети за коишто последната рата е исплатена во периодот	Број на исплатени штети како единечна сума (вкупно)	Број на откупи	Бруто исплатени (ликвидирани) штети што се исплаќаат како ануитет	Бруто исплатени (ликвидирани) штети како единечна сума	Бруто исплатени (ликвидирани) штети како резултат на откуп
		100	200	200а	201	202	203	204	205	205а	206	207	300	301	302
вкупно осигурување на живот	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(со учество во добивката)	1901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вкупно основно осигурување на живот	190101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
мешано осигурување	19010101														
смрт (терминско)	19010102														
доживување	19010103														
мешано осигурување со ТБС	19010104														
смрт (доживотно)	19010105														
вкупно дополнително осигурување	190102	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0	
несреќен случај (смрт)	19010201														
несреќен случај (инвалидитет)	19010202														
здравствено (дополнително ЗДЗО)	19010203														
здравствено (приватно ЗДЗО)	19010204														
здравствено (останато)	19010205														
вкупно рентно осигурување	190103	0		0				0		0	0	0	0		0
лична доживотна рента	19010301														
лична рента со одредено времетраење	19010302														
останати рентни осигурувања	19010399														
(без учество во добивката)	1902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вкупно основно осигурување на живот	190201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
мешано осигурување	19020101														
смрт (терминско)	19020102														
доживување	19020103														
мешано осигурување со ТБС	19020104														
смрт (доживотно)	19020105														
вкупно дополнително осигурување	190202	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0	
несреќен случај (смрт)	19020201														
несреќен случај (инвалидитет)	19020202														
здравствено (дополнително ЗДЗО)	19020203														
здравствено (приватно ЗДЗО)	19020204														
здравствено (останато)	19020205														

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

СП-2 (ж.о.): Осигурени суми и штети_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Договорени суми и исплатени штети													
		Износ на договорени суми или годишни ануитети (вклучувајќи ја и добивката)	Број на пријавени и повторно отворени штети (неизвесни)	Број на пријавени штети (извесни)	Број на одбиени штети (неизвесни)	Број на резервираните штети (неизвесни)	Број на резервираните штети (извесни)	Број на штети во судски спор (неизвесни)	Број на штети кои се исплаќаат како ануитети (вкупно)	Број на штети за коишто последната рата е исплатена во периодот	Број на исплатени штети како единечна сума (вкупно)	Број на откупи	Бруто исплатени (ликвидирани) штети што се исплаќаат како ануитет	Бруто исплатени (ликвидирани) штети како единечна сума	Бруто исплатени (ликвидирани) штети како резултат на откуп
		100	200	200a	201	202	203	204	205	205a	206	207	300	301	302
вкупно рентно осигурување	190203	0		0			0		0	0		0	0		0
лична доживотна рента	19020301														
лична рента со одредено времетраење	19020302														
останати рентни осигурувања	19020399														
браќ или породување	20														
осигурување на живот кога инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	21														
тонтина (здружение на рентниери)	22														
средства за исплата	23														
исплата на пензии од втор столб	24														
исплата на пензии од трет столб	25														
ВКУПНО	0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

СП-2-РС (ж.о.): Штети од реосигурување и соосигурување_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Штети - дел од реосигурување			Штети - дел од соосигурување		
		Исплатени (ликвидирани) штети што се исплаќаат како ануитет	Исплатени (ликвидирани) штети како единечна сума	Исплатени (ликвидирани) штети како резултат на откуп	Исплатени (ликвидирани) штети што се исплаќаат како ануитет	Исплатени (ликвидирани) штети како единечна сума	Исплатени (ликвидирани) штети како резултат на откуп
		300	301	302	400	401	402
вкупно осигурување на живот	19	0	0	0	0	0	0
<i>(со учество во добивката)</i>	1901	0	0	0	0	0	0
вкупно основно осигурување на живот	190101	0	0	0	0	0	0
мешано осигурување	19010101						
смрт (терминско)	19010102						
доживување	19010103						
мешано осигурување со ТБС	19010104						
смрт (доживотно)	19010105						
вкупно дополнително осигурување	190102	0	0		0	0	
несрекен случај (смрт)	19010201						
несрекен случај (инвалидитет)	19010202						
здравствено (дополнително ЗДЗО)	19010203						
здравствено (приватно ЗДЗО)	19010204						
здравствено (останато)	19010205						
вкупно рентно осигурување	190103	0		0	0		0
лична доживотна рента	19010301						
лична рента со одредено времетраење	19010302						
останати рентни осигурувања	19010399						
<i>(без учество во добивката)</i>	1902	0	0	0	0	0	0
вкупно основно осигурување на живот	190201	0	0	0	0	0	0
мешано осигурување	19020101						
смрт (терминско)	19020102						
доживување	19020103						
мешано осигурување со ТБС	19020104						
смрт (доживотно)	19020105						
вкупно дополнително осигурување	190202	0	0		0	0	
несрекен случај (смрт)	19020201						
несрекен случај (инвалидитет)	19020202						
здравствено (дополнително ЗДЗО)	19020203						
здравствено (приватно ЗДЗО)	19020204						
здравствено (останато)	19020205						
вкупно рентно осигурување	190203	0		0	0		0
лична доживотна рента	19020301						
лична рента со одредено времетраење	19020302						
останати рентни осигурувања	19020399						
браќ или породување	20						
осигурување на живот кога инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	21						
тонтина (здружение на рентиери)	22						
средства за исплата	23						
исплата на пензии од втор столб	24						
исплата на пензии од трет столб	25						
ВКУПНО	0000	0	0	0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

СП-3 (ж.о.): Трошоци и приходи_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Трошоци				Приходи	
		Директни трошоци за обработка на штети	Трошоци за провизија	Останати осигурително технички трошоци	Износ на признаен неамортизиран трошок (Цилмер)	Провизија примена од реосигурителот	Останати осигурително технички приходи
		100	101	102	200	300	301
вкупно осигурување на живот	19	0	0	0	0	0	0
<i>(со учество во добивката)</i>	1901	0	0	0	0	0	0
вкупно основно осигурување на живот	190101	0	0	0	0	0	0
мешано осигурување	19010101						
смрт (терминско)	19010102						
доживување	19010103						
мешано осигурување со ТБС	19010104						
смрт (доживотно)	19010105						
вкупно дополнително осигурување	190102	0	0	0	0	0	0
несреќен случај (смрт)	19010201						
несреќен случај (инвалидитет)	19010202						
здравствено (дополнително ЗДЗО)	19010203						
здравствено (приватно ЗДЗО)	19010204						
здравствено (останато)	19010205						
вкупно рентно осигурување	190103	0	0	0	0	0	0
лична доживотна рента	19010301						
лична рента со одредено времетраење	19010302						
останати рентни осигурувања	19010399						
<i>(без учество во добивката)</i>	1902	0	0	0	0	0	0
вкупно основно осигурување на живот	190201	0	0	0	0	0	0
мешано осигурување	19020101						
смрт (терминско)	19020102						
доживување	19020103						
мешано осигурување со ТБС	19020104						
смрт (доживотно)	19020105						
вкупно дополнително осигурување	190202	0	0	0	0	0	0
несреќен случај (смрт)	19020201						
несреќен случај (инвалидитет)	19020202						
здравствено (дополнително ЗДЗО)	19020203						
здравствено (приватно ЗДЗО)	19020204						
здравствено (останато)	19020205						
вкупно рентно осигурување	190203	0	0	0	0	0	0
лична доживотна рента	19020301						
лична рента со одредено времетраење	19020302						
останати рентни осигурувања	19020399						
браќ или породување	20						
осигурување на живот кога инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	21						
тонтинa (здружение на рентниери)	22						
средства за исплата	23						
исплата на пензии од втор столб	24						
исплата на пензии од трет столб	25						
ВКУПНО	0000	0	0	0	0	0	0

СП-4 (ж.о.): Технички резерви_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Бруто технички резерви							
		Резерви за преносни премии	Математичка резерва	Посебна резерва	Резерви за бонуси и попусти	Резерви за настанати и пријавени штети	Резерви за настанати но непријавени штети	Резерви за директни трошоци за обработка на штети	Резерви за индиректни трошоци за обработка на штети
		100	101	102	103	104	105	106	107
вкупно осигурување на живот	19	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>(со учество во добивката)</i>	1901	0	0	0	0	0	0	0	0
вкупно основно осигурување на живот	190101	0	0	0	0	0	0	0	0
мешано осигурување	19010101								
смрт (терминско)	19010102								
доживување	19010103								
мешано осигурување со ТБС	19010104								
смрт (доживотно)	19010105								
вкупно дополнително осигурување	190102	0	0	0	0	0	0	0	0
несреќен случај (смрт)	19010201								
несреќен случај (инвалидитет)	19010202								
здравствено (дополнително ЗДЗО)	19010203								
здравствено (приватно ЗДЗО)	19010204								
здравствено (останато)	19010205								
вкупно рентно осигурување	190103	0	0	0	0	0	0	0	0
лична доживотна рента	19010301								
лична рента со одредено времетраење	19010302								
останати рентни осигурувања	19010399								
<i>(без учество во добивката)</i>	1902	0	0	0	0	0	0	0	0
вкупно основно осигурување на живот	190201	0	0	0	0	0	0	0	0
мешано осигурување	19020101								
смрт (терминско)	19020102								
доживување	19020103								
мешано осигурување со ТБС	19020104								
смрт (доживотно)	19020105								
вкупно дополнително осигурување	190202	0	0	0	0	0	0	0	0
несреќен случај (смрт)	19020201								
несреќен случај (инвалидитет)	19020202								
здравствено (дополнително ЗДЗО)	19020203								
здравствено (приватно ЗДЗО)	19020204								
здравствено (останато)	19020205								
вкупно рентно осигурување	190203	0	0	0	0	0	0	0	0
лична доживотна рента	19020301								
лична рента со одредено времетраење	19020302								
останати рентни осигурувања	19020399								
браќ или породување	20								
осигурување на живот кога инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	21								
тонтина (здружение на рентниери)	22								
средства за исплата	23								
исплата на пензии од втор столб	24								
исплата на пензии од трет столб	25								
ВКУПНО	0000	0	0	0	0	0	0	0	0

(назив на друштво)
 (период)
 (тековна година)

СП-4-РС (ж.о.): Технички резерви во реосигурување и соосигурување_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Бруто технички резерви - дел во реосигурување						Бруто технички резерви - дел во соосигурување					
		Резерви за преносни премии	Математичка резерва	Посебна резерва	Резерви за бонуси и попусти	Резерви за настанати и пријавени штети	Резерви за настанати но непријавени штети	Резерви за преносни премии	Математичка резерва	Посебна резерва	Резерви за бонуси и попусти	Резерви за настанати и пријавени штети	Резерви за настанати но непријавени штети
		200	201	202	203	204	205	300	301	302	303	304	305
вкупно осигурување на живот	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>(со учество во добивката)</i>	1901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вкупно основно осигурување на живот	190101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
мешано осигурување	19010101												
смрт (терминско)	19010102												
доживување	19010103												
мешано осигурување со ТБС	19010104												
смрт (доживотно)	19010105												
вкупно дополнително осигурување	190102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
несреќен случај (смрт)	19010201												
несреќен случај (инвалидитет)	19010202												
здравствено (дополнително ЗДЗО)	19010203												
здравствено (приватно ЗДЗО)	19010204												
здравствено (останато)	19010205												
вкупно рентно осигурување	190103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
лична доживотна рента	19010301												
лична рента со одредено времетраење	19010302												
останати рентни осигурувања	19010399												
<i>(без учество во добивката)</i>	1902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вкупно основно осигурување на живот	190201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
мешано осигурување	19020101												
смрт (терминско)	19020102												
доживување	19020103												
мешано осигурување со ТБС	19020104												
смрт (доживотно)	19020105												
вкупно дополнително осигурување	190202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
несреќен случај (смрт)	19020201												
несреќен случај (инвалидитет)	19020202												
здравствено (дополнително ЗДЗО)	19020203												
здравствено (приватно ЗДЗО)	19020204												
здравствено (останато)	19020205												

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)
 (период)
 (тековна година)

СП-4-РС (ж.о.): Технички резерви во реосигурување и соосигурување_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Бруто технички резерви - дел во реосигурување						Бруто технички резерви - дел во соосигурување					
		Резерви за преносни премии	Математичка резерва	Посебна резерва	Резерви за бонуси и попусти	Резерви за настанати и пријавени штети	Резерви за настанати но непријавени штети	Резерви за преносни премии	Математичка резерва	Посебна резерва	Резерви за бонуси и попусти	Резерви за настанати и пријавени штети	Резерви за настанати но непријавени штети
		200	201	202	203	204	205	300	301	302	303	304	305
вкупно рентно осигурување	190203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
лична доживотна рента	19020301												
лична рента со одредено времетраење	19020302												
останати рентни осигурувања	19020399												
браќ или породување	20												
осигурување на живот кога инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	21												
тонтина (здружение на рентиери)	22												
средства за исплата	23												
исплата на пензии од втор столб	24												
исплата на пензии од трет столб	25												
ВКУПНО	0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)

(период)

(тековна година)

1 (1)

СП-5 (ж.о.) Развој на штети_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Година на настанување на осигурениот настан		Број на пријавени и повторно отворени штети	Број на резерви-рани штети	Број на решени штети	Број на исплатени штети како единечна сума	Исплатени (ликвидирани) штети како единечна сума		Износ на исплати		Резерви за настанати и пријавени штети	
		100	101	101a	102	бруто	реосиг. и/или соосиг.	бруто	реосиг. и/или соосиг.	бруто	реосиг. и/или соосиг.
Дополнително осигурување - незгода (19010201+19010202+19020201+19020202)	Вкупно(01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0										
	- 1										
	- 2										
	- 3										
	- 4										
	- 5										
	- 6										
	- 7										
	- 8										
	- 9										
	- 10										
	- 11										
порано											
Дополнително осигурување - здравствено (19010203+19010204+19010205+19020203+19020204+19020205)	Вкупно(02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0										
	- 1										
	- 2										
	- 3										
	- 4										
	- 5										
	- 6										
	- 7										
	- 8										
	- 9										
	- 10										
	- 11										
порано											

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)
 (период)
 (тековна година)

СП-7 (ж.о.): Број и исход на доставени и решени претставки_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Претставки							Забелешка
		Број на претставки	Број на позитивно решени претставки	Број на негативно решени претставки	Број на делумно решени претставки	Број на претставки кои се во процес на одлучување	Број на претставки за кои е постапено во рокот	Број на претставки за кои не е постапено во рокот	
		100	101	102	103	104	105	106	
осигурување на живот	19								
дополнително незгода	1901								
дополнително здравствено	1902								
браќ или породување	20								
осигурување на живот кога инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	21								
тонтина (здружение на рентиери)	22								
средства за исплата	23								
исплата на пензии од втор столб	24								
исплата на пензии од трет столб	25								
по друг основ	100								
Вкупно	0000	0	0	0	0	0		0	

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(група)
 (назив на друштво)
 (период)
 (тековна година)

СП-1 (ж.р.): Премија, осигурени суми, штети_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

		Договори		Премија					Договорени суми и исплатени штети							
		Број на активни договори	Број на склучени договори	Бруто полисирана премија	Премија примена од сореосигурување	Премија предадена во ретроцесија	Премија предадена во сореосигурување	Техничка премија	Износ на договорени суми или годишни анuitети (вклучувајќи ја и добивката)	Број на пријавени и повторно отворени штети (вкупно)	Број на одбиени штети (неизвесни)	Број на резервирани штети (вкупно)	Бруто исплатени (ликвидиран и штети - дел во ретроцес. и сореосиг.	Број на исплатени штети (вкупно)	Бруто исплатени (ликвидирани) штети	
																100
вкупно осигурување на живот	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>(со учество во добивката)</i>	1901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вкупно основно осигурување на живот	190101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
мешано осигурување	19010101															
смрт (терминско)	19010102															
доживување	19010103															
мешано осигурување со ТБС	19010104															
смрт (доживотно)	19010105															
вкупно дополнително осигурување	190102			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
несреќен случај (смрт)	19010201															
несреќен случај (инвалидитет)	19010202															
здравствено (дополнително ЗДЗО)	19010203															
здравствено (приватно ЗДЗО)	19010204															
здравствено (останато)	19010205															
вкупно рентно осигурување	190103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
лична доживотна рента	19010301															
лична рента со одредено времетраење	19010302															
останати рентни осигурувања	19010399															
<i>(без учество во добивката)</i>	1902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вкупно основно осигурување на живот	190201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
мешано осигурување	19020101															
смрт (терминско)	19020102															
доживување	19020103															
мешано осигурување со ТБС	19020104															
смрт (доживотно)	19020105															
вкупно дополнително осигурување	190202			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
несреќен случај (смрт)	19020201															
несреќен случај (инвалидитет)	19020202															
здравствено (дополнително ЗДЗО)	19020203															
здравствено (приватно ЗДЗО)	19020204															
здравствено (останато)	19020205															

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)
 (период)
 (тековна година)

СП-1 (ж.р.): Премија, осигурени суми, штети_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

		Договори		Премија				Договорени суми и исплатени штети							
		Број на активни договори	Број на склучени договори	Бруто полисирана премија	Премија примена од сореосигурување	Премија предадена во ретроцесија	Премија предадена во сореосигурување	Техничка премија	Износ на договорени суми или годишни ануитети (вклучувајќи ја и добивката)	Број на пријавени и повторно отворени штети (вкупно)	Број на одбиени штети (неизвесни)	Број на резервирани штети (вкупно)	Бруто исплатени (ликвидиран и штети - дел во ретроцес. и сореосиг.	Број на исплатени штети (вкупно)	Бруто исплатени (ликвидирани) штети
		100	101	201	202	203	204	205	300	401	402	403	404	405	500
вкупно рентно осигурување	190203	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
лична доживотна рента	19020301														
лична рента со одредено времетраење	19020302														
останати рентни осигурувања	19020399														
Брак или породување	20														
осигурување на живот кога инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	21														
тонтинна (здружение на рентиери)	22														
средства за исплата	23														
исплата на пензии од втор столб	24														
исплата на пензии од трет столб	25														
ВКУПНО	0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

1(2)

СП-4 (ж.р.): Трошоци и технички резерви_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

		Трошоци			Бруто технички резерви					
		Трошоци за провизија	Провизии дадени на цедентот	Останати осигурително технички трошоци	Резерви за преносни премии	Математичка резерва	Посебна резерва	Резерви за бонуси и попусти	Резерви за настанати и пријавени штети	Резерви за настанати но непријавени штети
		50	51	52	100	101	102	103	104	105
вкупно осигурување на живот	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>(со учество во добивката)</i>	1901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вкупно основно осигурување на живот	190101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
мешано осигурување	19010101									
смрт (терминско)	19010102									
доживување	19010103									
мешано осигурување со ТБС	19010104									
смрт (доживотно)	19010105									
вкупно дополнително осигурување	190102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
несреќен случај (смрт)	19010201									
несреќен случај (инвалидитет)	19010202									
здравствено (дополнително ЗДЗО)	19010203									
здравствено (приватно ЗДЗО)	19010204									
здравствено (останато)	19010205									
вкупно рентно осигурување	190103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
лична доживотна рента	19010301									
лична рента со одредено времетраење	19010302									
останати рентни осигурувања	19010399									
<i>(без учество во добивката)</i>	1902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вкупно основно осигурување на живот	190201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
мешано осигурување	19020101									
смрт (терминско)	19020102									
доживување	19020103									
мешано осигурување со ТБС	19020104									
смрт (доживотно)	19020105									
вкупно дополнително осигурување	190202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
несреќен случај (смрт)	19020201									
несреќен случај (инвалидитет)	19020202									
здравствено (дополнително ЗДЗО)	19020203									
здравствено (приватно ЗДЗО)	19020204									
здравствено (останато)	19020205									
вкупно рентно осигурување	190203	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)
 (период)
 (тековна година)

СП-4 (ж.р.): Трошоци и технички резерви_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

		Трошоци			Бруто технички резерви					
		Трошоци за провизија	Провизии дадени на цедентот	Останати осигурително технички трошоци	Резерви за преносни премии	Математичка резерва	Посебна резерва	Резерви за бонуси и попусти	Резерви за настанати и пријавени штети	Резерви за настанати но непријавени штети
		50	51	52	100	101	102	103	104	105
лична доживотна рента	19020301									
лична рента со одредено времетраење	19020302									
останати рентни осигурувања	19020399									
браќ или породување	20									
осигурување на живот кога инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	21									
тонтинa (здружение на рентиери)	22									
средства за исплата	23									
исплата на пензии од втор столб	24									
исплата на пензии од трет столб	25									
ВКУПНО	0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

1(2)

СП-4-РС (ж.р.): Технички резерви во ретроцесија и сореосигурување_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

		Бруто технички резерви - дел од ретроцесија						Бруто технички резерви - дел од сореосигурување					
		Резерви за преносни премии	Математичка резерва	Посебна резерва	Резерви за бонуси и попусти	Резерви за настанати и пријавени штети	Резерви за настанати но непријаве-ни штети	Резерви за преносни премии	Математичка резерва	Посебна резерва	Резерви за бонуси и попусти	Резерви за настанати и пријавени штети	Резерви за настанати но непријаве-ни штети
		200	201	202	203	204	205	300	301	302	303	304	305
вкупно осигурување на живот	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>(со учество во добивката)</i>	1901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вкупно основно осигурување на живот	190101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
мешано осигурување	19010101												
смрт (терминско)	19010102												
доживување	19010103												
мешано осигурување со ТБС	19010104												
смрт (доживотно)	19010105												
вкупно дополнително осигурување	190102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
несреќен случај (смрт)	19010201												
несреќен случај (инвалидитет)	19010202												
здравствено (дополнително ЗДЗО)	19010203												
здравствено (приватно ЗДЗО)	19010204												
здравствено (останато)	19010205												
вкупно рентно осигурување	190103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
лична доживотна рента	19010301												
лична рента со одредено времетраење	19010302												
останати рентни осигурувања	19010399												
<i>(без учество во добивката)</i>	1902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вкупно основно осигурување на живот	190201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
мешано осигурување	19020101												
смрт (терминско)	19020102												
доживување	19020103												
мешано осигурување со ТБС	19020104												
смрт (доживотно)	19020105												
вкупно дополнително осигурување	190202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
несреќен случај (смрт)	19020201												
несреќен случај (инвалидитет)	19020202												
здравствено (дополнително ЗДЗО)	19020203												
здравствено (приватно ЗДЗО)	19020204												
здравствено (останато)	19020205												
вкупно рентно осигурување	190203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)
 (период)
 (тековна година)

СП-4-РС (ж.р.): Технички резерви во ретроцесија и сореосигурување_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

		Бруто технички резерви - дел од ретроцесија						Бруто технички резерви - дел од сореосигурување						
		Резерви за преносни премии	Математичка резерва	Посебна резерва	Резерви за бонуси и попусти	Резерви за настанати и пријавени штети	Резерви за настанати но непријаве-ни штети	Резерви за преносни премии	Математичка резерва	Посебна резерва	Резерви за бонуси и попусти	Резерви за настанати и пријавени штети	Резерви за настанати но непријаве-ни штети	
		200	201	202	203	204	205	300	301	302	303	304	305	
лична доживотна рента	19020301													
лична рента со одредено времетраење	19020302													
останати рентни осигурувања	19020399													
браќ или породување	20													
осигурување на живот кога инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	21													
тонтина (здружение на рентиери)	22													
средства за исплата	23													
исплата на пензии од втор столб	24													
исплата на пензии од трет столб	25													
ВКУПНО	0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

Упатство

за пополнување на статистичките осигурителни обрасци

Содржина:

1.	ОБРАЗЕЦ СП-1 (н.о.): Статистички податоци_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ	2
2.	ОБРАЗЕЦ СП-2 (н.о.): Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ	4
3.	СП-3 (н.о.): Неосигурени возила, непознати возила и услужни штети_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ	6
4.	ОБРАЗЕЦ СП-4 (н.о.): Премии, штети и трошоци_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ	7
5.	ОБРАЗЕЦ СП-5 (н.о.): Технички резерви_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ	14
6.	ОБРАЗЕЦ СП-6 (н.о.): Развој на штети_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ	16
7.	ОБРАЗЕЦ СП-6-АО (н.о.): Развој на штети (АО)_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ	18
8.	ОБРАЗЕЦ СП-7 (н.о.): Продажба по канали_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ	20
8а.	ОБРАЗЕЦ СП-8 (н.о.): Пожар и катастрофални ризици_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ	22
8б.	ОБРАЗЕЦ СП-9 (н.о.): Број и исход на доставени и решени претставки_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ	23
8ц.	ОБРАЗЕЦ СП-10 (н.о.): Наплатена премија_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ	24
9.	ОБРАЗЕЦ СП-4 (н.р.): Премија, штети и трошоци_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ	24
10.	ОБРАЗЕЦ СП-5 (н.р.): Технички резерви_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ	24
11.	ОБРАЗЕЦ СП-6 (н.р.): Развој на штети_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ	25
12.	ОБРАЗЕЦ СП-6-АО (н.р.): Развој на штети(АО)_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ	25
12а.	ОБРАЗЕЦ СП-8 (н.р.): Пожар и катастрофални ризици_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ	25
13.	ОБРАЗЕЦ СП-1 (ж.о.): Премија_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ	26
14.	ОБРАЗЕЦ СП-2 (ж.о.): Осигурени суми и штети_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ	29
14а.	ОБРАЗЕЦ СП-2-РС (ж.о.): Штети од реосигурување и соосигурување_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ	32
15.	ОБРАЗЕЦ СП-3 (ж.о.): Трошоци и приходи_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ	32
16.	ОБРАЗЕЦ СП-4 (ж.о.): Технички резерви_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ	33
17.	ОБРАЗЕЦ СП-4-РС (ж.о.): Технички резерви во реосигурување и соосигурување_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ	35
18.	ОБРАЗЕЦ СП-5 (ж.о.): Развој на штети_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ	35
19.	ОБРАЗЕЦ СП-6 (ж.о.): Продажба по канали_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ	37
19а.	ОБРАЗЕЦ СП-7 (ж.о.): Број и исход на доставени и решени претставки_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ	38
20.	ОБРАЗЕЦ СП-1(ж.р.): Премија, осигурени суми, штети_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ	39
21.	ОБРАЗЕЦ СП-4 (ж.р.): Трошоци и технички резерви_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ	39
22.	ОБРАЗЕЦ СП-4-РС (ж.р.): Технички резерви во ретроцесија и сореосигурување_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ	39

Со ова Упатство се пропишува терминологијата на поимите коишто се користат во Статистичките осигурителни обрасци на друштвата за осигурување и/или реосигурување.

Секоја секција од ова Упатство претставува еден образец и содржи насоки за пополнување на образецот и дефиниции за параметрите што се пополнуваат.

Во одредени случаи, каде што е релевантно, параметрите се поистоветени со одредени позиции од Билансот на состојба, Билансот на успех, односно Контниот план. Притоа, ваквото поврзување е направено само во делот за *друштвата коишто вршат работи на основно осигурување*. Иако аналогно поистоветување, не е експлицитно направено за *друштвата коишто вршат само работи на активно реосигурување*, односно *друштвата коишто вршат и работи на основно осигурување и работи на активно реосигурување*, истото се подразбира дека треба да биде земено предвид.

1. ОБРАЗЕЦ СП-1 (н.о.): Статистички податоци_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-1 (н.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за неживотно осигурување и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување. Овој образец е наменет за внесување на основни податоци, како што се: Број на склучени договори, Бруто полисирана премија, Резерви за преносни премии, Број на ликвидирани штети, Бруто исплатени (ликвидирани) штети, Број на резервирани штети и Резерви за настанати и пријавени штети. Секој параметар се пополнува согласно поделбата на редиците, односно класите на осигурување од овој образец. Притоа, покрај класите на осигурување од член 5, став 1) -18) од Законот, дополнително треба да се прикаже агрегиран износ за класите од член 5, став 8) и 9) од Законот, како што е дефинирано подолу.

1.1. Број на склучени договори – се внесува бројот на договори што се склучени во Периодот (по однос на нови клиенти или обновени договори). Во овој параметар не влегуваат склучените договори во Периодот коишто биле сторнирани во истиот Период.

Ако се склучува колективно осигурување и се издава само една полиса, тогаш се брои само еднаш.

Доколку договорот покрива осигурени настани по однос на различни класи на осигурување, тогаш договорот се внесува во секоја класа на осигурување, согласно поделбата на класите на осигурување од овој образец.

Агрегираниот износ на овој параметар за имотните осигурувања претставува број на склучени договори за имотно осигурување, без разлика дали полисата покрива ризици од класа 08, класа 09 или комбинација од претходните две.

Агрегираниот износ на овој параметар збирно за сите класи на осигурување претставува број на склучени договори, без разлика дали полисата покрива ризици од една или повеќе класи на осигурување.

1.2. Бруто полисирана премија – се внесува износот на бруто полисирана премија (во илјади денари), по однос на договорите од сопственото портфолио и применото соосигурување пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Збирот од овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со збирот на позициите 202 и 203 од Билансот на успех.

1.3. Бруто резерви за преносни премии – се внесува износот на бруто резервите за преносни премии (во илјади денари) со состојба на последниот ден од Периодот, пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви. Овој параметар не ја вклучува дополнителната резерва за неистечени ризици.

1.4. Број на ликвидирани штети – се внесува бројот на штети коишто се ликвидирани во Периодот (без разлика дали Друштвото го исплатило ликвидираниот износ). Штетата се брои како ликвидирана само доколку е целосно ликвидирана, т.е. износот на резервите за настанати и пријавени штети (вклучувајќи го и износот на резервите за директни трошоци за обработка на штети), по однос на истата штета, изнесува нула.

Доколку во истиот Период една ликвидирана штета е повторно отворена (еднаш или повеќе пати) и истата соодветно е повторно ликвидирана во истиот Период, тогаш оваа штета како ликвидирана, се брои само еднаш.

Доколку во истиот Период една ликвидирана штета е повторно отворена (еднаш или повеќе пати) и истата е нерешена на последниот ден од Периодот, тогаш оваа штета не се брои како ликвидирана штета.

1.5. Бруто исплатени (ликвидирани) штети – се внесува износот на бруто исплатените штети во Периодот (во илјади денари) пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Напомена: Параметарот **Бруто исплатени (ликвидирани) штети** од овој правилник соодветствува со параметарот **Бруто исплатени штети** од Правилникот за контен план на друштвата за осигурување и реосигурување. Следствено во овој параметар, покрај бруто исплатените штети кон осигуреници, влегуваат и директните трошоци за обработка на штети (конто 400). Оваа напомена се однесува на параметарот **Бруто исплатени (ликвидирани) штети** од сите обрасци.

Износот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со износот на позицијата 228 од Билансот на успех.

1.6. Број на резервирани штети – се внесува делот од вкупниот број на пријавени и повторно отворени штети (во било кој период), во однос на коишто се издвоени позитивни резерви за настанати и пријавени штети, односно резерви за директни трошоци за обработка на штети, на последниот ден од Периодот.

1.7. Бруто резерви за настанати и пријавени штети – се внесува збир од резервите за настанати и пријавени штети и резервите за директни трошоци за обработка на штети (во илјади денари, за штетни настани од сопственото портфолио и применото соосигурување) со состојба на последниот ден од Периодот, пресметани согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви. ♦

2. ОБРАЗЕЦ СП-2 (н.о.): Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-2 (н.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за неживотно осигурување и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување.

Поделбата на класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила е согласно Тарифата на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица. Притоа треба да се впишат износи, согласно поделбата на оваа табела, за следните параметри:

2.1. Број на склучени договори – се внесува бројот на договори што се склучени во Периодот, за класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила (по однос на нови клиенти или обновени договори). Во овој параметар не влегуваат склучените договори во Периодот коишто биле сторнирани во истиот Период.

2.2. Бруто полисирана премија – се внесува износот на бруто полисирана премија за класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила (во илјади денари, по однос на договорите од сопственото портфолио и применото соосигурување) пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

2.3. Премија предадена во реосигурување и/или соосигурување – се внесува износот на пресметана премија предадена во реосигурување и/или соосигурување за класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила (во илјади денари), согласно принципите во Билансот на успех.

2.4. Техничка премија – се внесува износот на техничката премија (во илјади денари) пресметан согласно коефициентите на техничка премија. Коефициентите на техничка премија се определени согласно Тарифата на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Бруто полисирана премија** од овој образец.

2.5. Бруто резерви за преносни премии – се внесува износот на резервите за преносни премии за класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила (во илјади денари), пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви, со состојба на последниот ден од Периодот. Овој параметар не ја вклучува дополнителната резерва за неистечени ризици.

2.6. Бруто резерви за неистечени ризици – се внесува износот на дополнителната резерва за неистечени ризици за класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила (во илјади денари), пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви, со состојба на последниот ден од Периодот.

2.7. Резерви за преносни премии - дел од реосигурување и/или соосигурување – се внесува износот на резерви за преносни премии за класата Осигурување од одговорност од

употреба на моторни возила, којшто ги издвојува реосигурителот и/или соосигурителот (во илјади денари), со состојба на последниот ден од Периодот. Овој параметар не ја вклучува дополнителната резерва за неистечени ризици – дел во реосигурување и/или соосигурување.

2.8. Број на ликвидирани штети – се внесува бројот на штети коишто се ликвидирани во Периодот, за класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила (без разлика дали Друштвото го исплатило ликвидираниот износ). Штетата се брои како ликвидирана само доколку е целосно ликвидирана, т.е. износот на резервите за настанати и пријавени штети (вклучувајќи го и износот на резервите за директни трошоци за обработка на штети), по однос на истата штета, изнесува нула.

Доколку во истиот Период една ликвидирана штета е повторно отворена (еднаш или повеќе пати) и истата соодветно е повторно ликвидирана во истиот Период, тогаш оваа штета како ликвидирана, се брои само еднаш.

Доколку во истиот Период една ликвидирана штета е повторно отворена (еднаш или повеќе пати) и истата е нерешена на последниот ден од Периодот, тогаш оваа штета не се брои како ликвидирана штета.

2.9. Бруто исплатени (ликвидирани) штети – се внесува износот на бруто исплатените штети во Периодот, за класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила (во илјади денари), пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

2.10. Бруто исплатени (ликвидирани) штети - дел од реосигурување и/или соосигурување – се внесува пресметаниот износ којшто реосигурителот и/или соосигурителот го исплатил или има обврска да го исплати во Периодот (по однос на исплатените (ликвидирани) износи од страна на Друштвото во Периодот, во илјади денари), за класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила, согласно принципите во Билансот на успех.

2.11. Број на резервирани штети - се внесува делот од вкупниот број на пријавени и повторно отворени штети (во било кој период), за класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила, во однос на коишто се издвоени позитивни резерви за настанати и пријавени штети, односно резерви за директни трошоци за обработка на штети, на последниот ден од Периодот.

2.12. Бруто резерви за настанати и пријавени штети – се внесува збир од резервите за настанати и пријавени штети и резервите за директни трошоци за обработка на штети, за класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила (во илјади денари, за штетни настани од сопственото портфолио и применото соосигурување), со состојба на последниот ден од Периодот, пресметани согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

2.13. Бруто резерви за настанати но непријавени штети – се внесува износот на резервите за настанати но непријавени штети, за класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила (во илјади денари, за штетни настани од сопственото портфолио и применото соосигурување), со состојба на последниот ден од Периодот, пресметани согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

2.14. Резерви за штети - дел од реосигурување и/или соосигурување - се внесува збир од износите на: резервите за настанати и пријавени штети, резервите за настанати но

непријавени штети и резерви за директни трошоци за обработка на штети коишто ги издвојува реосигурителот и/или соосигурителот (во илјади денари), за класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила, со состојба на последниот ден од Периодот.

2.15. Вкупни оперативни трошоци – се внесува збир од износите на: трошоците за бонуси и попусти, трошоците за стекнување и останатите осигурителни трошоци (во илјади денари), пресметани согласно принципите во Билансот на успех.

Збирот од износите на овој параметар треба да се совпаѓа со делот од позициите 248, 251 и 271 од Билансот на успех што се однесуваат на класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила. ♦

3. СП-3 (н.о.): Неосигурени возила, непознати возила и услужни штети_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-3 (н.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за неживотно осигурување и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување.

Во овој образец се пополнуваат податоци коишто се однесуваат на: неосигурените и непознатите возила, како и на услужните штети. Притоа треба да се впишат износи, согласно поделбата на оваа табела, за следните параметри:

3.1. Број на штети – се внесува бројот на штети по основ на неосигурени возила, непознати возила, односно услужни штети, за коишто Друштвото исплатило или има обврска да исплати во Периодот надомест за штетата.

Доколку во истиот Период една ликвидирана штета (од оваа точка) е повторно отворена (еднаш или повеќе пати) и истата соодветно е повторно исплатена, односно Друштвото има обврска да ја исплати во истиот Период, тогаш оваа штета се брои само еднаш.

Доколку во истиот Период една ликвидирана штета (од оваа точка) е повторно отворена (еднаш или повеќе пати) и истата е нерешена на последниот ден од Периодот, тогаш оваа штета не се брои во овој параметар.

3.2. Исплатени износи – се внесува износот на надоместоци коишто Друштвото ги исплатило или има обврска да ги исплати во Периодот (во илјади денари, вклучувајќи ги и директните трошоци за обработка на штетите), по основ на неосигурени возила, непознати возила, односно услужни штети; без разлика дали Друштвото очекува рефундација по однос на истите.

3.3. Рефундирани износи – се внесува износот на надоместоци (во илјади денари) коишто Друштвото ги добило како рефундиран износ во Периодот, од страна на Националното биро, односно други друштва за осигурување, по основ на исплатени штети, во било кој период, за неосигурени и непознати возила, односно други услужни штети. *Покрај рефундираните износи за исплата на штетите, тука влегуваат и сите останати надоместоци во врска со сервисирањето на штетите кои ги добива Друштвото.*

3.4. Број на резервирани штети - се внесува делот од вкупниот број на пријавени или повторно отворени штети, по основ на неосигурени и непознати возила, односно услужните штети, за коишто е издвоена позитивна резерва за решавање на штетата (којашто не е вклучена во техничките резерви), со состојба на последниот ден од Периодот.

Износот на овој параметар не е вклучен во износот на параметарот Број на резервирани штети од образецот СП-2(н.о.); односно издвоените резерви по однос на штетите прикажани во овој образец не се составен дел од техничките резерви.

3.5. Резерви за настанати и пријавени штети – се внесува збир од резервите за настанати и пријавени штети и резервите за директни трошоци за обработка на штети (во илјади денари), коишто Друштвото ги издвоило за штетни настани по основ на неосигурени и непознати возила, односно услужните штети, со состојба на последниот ден од Периодот. Овие резерви не се составен дел од техничките резерви на Друштвото.

Податоците за овие параметри се прикажуваат кумулативно за Периодот.

По исклучок од претходното, податоците за параметарот од точка 3.3. кои се однесуваат на неосигурени и непознати возила, се прикажуваат на следниот начин:

- *Известување со рок 30.4. од тековната година: - оваа колона не се пополнува;*
- *Известување со рок 30.7. од тековната година - се прикажуваат рефундираните износи кои Друштвото ги добило за периодот 1.1. - 31.3. од тековната година;*
- *Известување со рок 30.10. од тековната година - се прикажуваат рефундираните износи кои Друштвото ги добило за периодот 1.1. - 30.6. од тековната година;*
- *Известување со рок 30.1. од наредната година - се прикажуваат рефундираните износи кои Друштвото ги добило за периодот 1.1. - 30.9 од тековната година;*
- *Известување со рок 31.3. од наредната година - се прикажуваат рефундираните износи кои Друштвото ги добило за периодот 1.1. - 31.12 од тековната година. ♦*

4. ОБРАЗЕЦ СП-4 (н.о.): Премии, штети и трошоци_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-4 (н.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за неживотно осигурување и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување. Овој образец е наменет за внесување на податоци за договори, премии, штети и трошоци, по класи на осигурување. По исклучок од претходното, за класите на осигурување од член 5 точка 8), 9) и 10) од Законот, се пополнуваат податоци и за поделбата на овие класи согласно овој образец. Аналогно како и во образецот СП-1 (н.о.) се внесуваат и агрегирани податоци за класите од член 5 точка 8) и 9) од Законот, согласно дадената поделба. Притоа треба да се впишат износи, согласно поделбата на оваа табела, за следните параметри:

4.1. Број на активни договори – се внесува бројот на активни договори на последниот ден од Периодот.

Ако е издадена една полиса за колективно осигурување, тогаш се брои само еднаш.

Доколку договорот покрива осигурени настани по однос на различни класи на осигурување, тогаш договорот се внесува во секоја класа на осигурување, согласно поделбата на класите на осигурување од овој образец.

Агрегираниот износ на овој параметар за имотните осигурувања претставува број на активни договори за имотно осигурување, без разлика дали полисата покрива ризици од класа 08, класа 09 или комбинација од претходните две.

Агрегираниот износ на овој параметар збирно за сите класи на осигурување претставува број на активни договори, без разлика дали полисата покрива ризици од една или повеќе класи на осигурување.

4.2. Индивидуални ризици – се внесува број на осигурени:

- физички или правни лица (за класите 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18),
- возила (за класите 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12),
- тури-испораки (за класата 7);

по однос на активните договори.

4.3. Времетраење на покритието на индивидуалните ризици – се внесува број на денови (од Периодот) во коишто индивидуалните ризици имале осигурително покритие (по однос на договорите коишто се активни делумно, или за време на целиот Период).

Доколку за индивидуалниот ризик осигурувањето е склучено за определен период на покритие кое е пократко од времето на почеток и истек на осигурувањето означено во полисата (пример: карго, патничко...), тогаш се внесува пропорционален број на денови за коишто важи осигурителното покритие, т.е., ако:

x - бројот на денови за коишто може да се искористи осигурителното покритие

y - бројот на денови од Периодот во кој може да се искористи осигурителното покритие

z - вкупниот број на денови од осигурителното покритие,

тогаш Времетраењето на покритието на индивидуалните ризици ќе изнесува $x*y/z$.

За имотните осигурувања се внесува бројот на денови од Периодот во коишто полисата била активна.

4.4. Агрегирани суми на осигурување – се внесува агрегирана сума на осигурување (во илјади денари), за дадена класа на осигурување којашто има ограничено осигурително покритие, по сите активни договори за осигурување, со состојба на последниот ден од Периодот. Доколку во договорот се вклучени повеќе ризици (од една или повеќе класи на осигурување) и:

4.4.a) во случај на целосна штета по однос на сите ризици покриени со договорот, осигурените суми се собираат (т.е. не се содржани една во друга), тогаш, доколку ризиците припаѓаат на една класа на осигурување, агрегираната сума на осигурување претставува збир на осигурените суми за сите ризици. Доколку ризиците припаѓаат на повеќе класи на

осигурување, тогаш збирот од осигурени суми на соодветните ризици се прикажува одделно во секоја класа на осигурување. Во овој случај осигурената сума за сите класи на осигурување ќе биде збир од поединечните класи на осигурување.

4.4.6) ако во максималната осигурена сума се содржани осигурените суми на одделните ризици, тогаш, доколку ризиците припаѓаат на една класа на осигурување, агрегираната сума на осигурување претставува максималната осигурена сума на сите ризици. Доколку ризиците припаѓаат на повеќе класи на осигурување, тогаш максималната осигурена сума на соодветните ризици се прикажува одделно во секоја класа на осигурување. Во овој случај осигурената сума за сите класи на осигурување ќе биде максималниот износ од поединечните класи на осигурување.

Вкупниот износ на Агрегирани суми на осигурување се однесува само за класите на осигурување коишто имаат ограничено осигурително покритие.

4.5. Максимална осигурена сума – се внесува износот на најголемата осигурена сума (во илјади денари) по однос на сите активни договори на последниот ден од Периодот, за класите на осигурување коишто имаат ограничено осигурително покритие.

4.6. Број на склучени договори – се внесува бројот на договори што се склучени во Периодот (по однос на нови клиенти или обновени договори). Во овој параметар не влегуваат склучените договори во Периодот коишто биле сторнирани во истиот Период.

Ако се склучува колективно осигурување и се издава само една полиса, тогаш се брои само еднаш.

Доколку договорот покрива осигурени настани по однос на различни класи на осигурување, тогаш договорот се внесува во секоја класа на осигурување, согласно поделбата на класите на осигурување од овој образец.

Агрегираниот износ на овој параметар за имотните осигурувања претставува број на склучени договори за имотно осигурување, без разлика дали полисата покрива ризици од класа 08, класа 09 или комбинација од претходните две.

Агрегираниот износ на овој параметар збирно за сите класи на осигурување претставува број на склучени договори, без разлика дали полисата покрива ризици од една или повеќе класи на осигурување.

4.7. Број на обновени договори – се внесува бројот на договори коишто Друштвото ги склучило за време на Периодот со клиенти коишто имаат континуирано осигурително покритие со претходниот период (после склучувањето на полисата), по однос на ризици вклучени во новиот договор.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Број на склучени договори**.

4.8. Број на прекинати договори што биле склучени во Периодот – се внесува бројот на склучени договори во Периодот коишто биле активни за време на Периодот, но исто така биле прекинати во истиот Период. Овој параметар треба да ги прикажува само оние прекинати

договори за коишто, доколку на клиентот повторно му е потребно осигурително покритие, треба да склучи нова полиса.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Број на склучени договори**. Исто така, износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **број на прекинати договори**.

4.9. Вкупен број на прекинати договори – се внесува бројот на сите договори коишто биле активни за време на Периодот, но коишто биле прекинати во истиот Период. Овој параметар треба да ги прикажува само оние прекинати договори за коишто, доколку на клиентот повторно му е потребно осигурително покритие, треба да склучи нова полиса.

Ако е прекинат договор за колективно осигурување за којшто е издадена само една полиса, тогаш се брои само еднаш.

Доколку прекинатиот договор покривал осигурени настани по однос на различни класи на осигурување, тогаш истиот се внесува во секоја класа на осигурување, согласно поделбата на класите на осигурување од овој образец.

Агрегираниот износ на овој параметар за имотните осигурувања претставува број на прекинати договори за имотно осигурување, без разлика дали полисата покривала ризици од класа 08, класа 09 или комбинација од претходните две.

Агрегираниот износ на овој параметар збирно за сите класи на осигурување претставува број на прекинати договори, без разлика дали полисата покривала ризици од една или повеќе класи на осигурување.

4.10. Бруто полисирана премија – се внесува износот на бруто полисирана премија (во илјади денари, по однос на договорите од сопственото портфолио и применото соосигурување), пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Износот на овој параметар, треба да биде еднаков со збирот на износот на параметарот **Бруто полисирана премија** од образецот СП-1 (н.о.) по класи на осигурување.

4.11. Премија примена од соосигурување – се внесува износ на пресметаната премија примена од соосигурување (во илјади денари) пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Бруто полисирана премија**.

Износот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со износот на позицијата 203 од Билансот на успех.

4.12. Премија предадена во реосигурување - се внесува износот на пресметаната премија предадена во реосигурување (во илјади денари), согласно принципите во Билансот на успех.

Износот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со износот на позицијата 206 од Билансот на успех.

4.13. Премија предадена во соосигурување - се внесува износот на пресметана премија предадена во соосигурување (во илјади денари), согласно принципите во Билансот на успех.

Износот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со износот на позицијата 205 од Билансот на успех.

4.14. Техничка премија – се внесува износот на техничката премија (во илјади денари) пресметан согласно коефициентите на техничка премија. Коефициентите на техничка премија се определени согласно Тарифата на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица, за класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила, и согласно пресметките на актуарот за сите останати класи на осигурување. Овие коефициенти задолжително треба да бидат одобрени од Органот на управување на Друштвото.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Бруто полисирана премија** од овој образец.

4.15. Број на пријавени и повторно отворени штети – се внесува бројот на штети пријавени во Периодот, без разлика дали штетата се пријавува по прв пат или е повторно отворена штета.

Доколку една штета е пријавена и потоа повторно отворена во Периодот, тогаш оваа штета се брои само еднаш.

4.16. Број на ликвидирани штети – се внесува бројот на штети коишто се ликвидирани во Периодот (без разлика дали Друштвото го исплатило ликвидираниот износ). Штетата се брои како ликвидирана само доколку е целосно ликвидирана, т.е. износот на резервите за настанати и пријавени штети (вклучувајќи го и износот на резервите за директни трошоци за обработка на штети), по однос на истата штета, изнесува нула.

Доколку во истиот Период една ликвидирана штета е повторно отворена (еднаш или повеќе пати) и истата соодветно е повторно ликвидирана во истиот Период, тогаш оваа штета како ликвидирана, се брои само еднаш.

Доколку во истиот Период една ликвидирана штета е повторно отворена (еднаш или повеќе пати) и истата е нерешена на последниот ден од Периодот, тогаш оваа штета не се брои како ликвидирана штета.

4.17. Број на одбиени штети – се внесува бројот на пријавени и повторно отворени штети коишто биле одбиени од страна на Друштвото во Периодот. Во овој износ влегуваат само оние штети за коишто Друштвото одлучило да не исплаќа надомест.

Доколку во истиот Период една одбиена штета е повторно отворена и притоа истата е повторно одбиена, тогаш штетата се брои како одбиена само еднаш.

Доколку во истиот Период една одбиена штета е повторно отворена и притоа истата е ликвидирана во Периодот или нерешена на последниот ден од Периодот, тогаш таа штета не се брои како одбиена штета.

4.18. Број на нерешени штети – се внесува вкупниот број на пријавени и повторно отворени штети во било кој период, за коишто сè уште не е завршена постапката за решавање на штетите, без разлика дали се издвоени резерви за настанати и пријавени штети, односно

резерви за директни трошоци за обработка на штети, со состојба на последниот ден од Периодот.

4.19. Број на резервирани штети – се внесува делот од вкупниот број на нерешени штети за коишто е издвоена позитивна резерва за настанати и пријавени штети, односно резерви за директни трошоци за обработка на штети, на последниот ден од Периодот.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Број на нерешени штети**.

4.20. Број на штети во судски спор – се внесува делот од вкупниот број на нерешени штети коишто се во судска постапка, со состојба на последниот ден од Периодот.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Број на нерешени штети**.

4.21. Бруто исплатени (ликвидирани) штети – се внесува износот на бруто исплатените штети во Периодот (во илјади денари) пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Износот на овој параметар, треба да биде еднаков со збирот на износот на параметарот **Бруто исплатени (ликвидирани) штети** од образецот СП-1 (н.о.) по класи на осигурување.

4.22. Бруто исплатени (ликвидирани) штети примени од соосигурување – се внесува пресметаниот износ на бруто исплатените штети во Периодот (во илјади денари) за штетни настани коишто настанале по однос на полисите од применото соосигурување.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Бруто исплатени (ликвидирани) штети**.

4.23. Бруто исплатени (ликвидирани) штети – дел од реосигурување – се внесува пресметаниот износ на штети којшто реосигурителот го исплатил или има обврска да го исплати во Периодот (по однос на исплатените (ликвидирани) износи од страна на Друштвото во Периодот, во илјади денари), пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Износот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со износот на позицијата 231 од Билансот на успех.

4.24. Бруто исплатени (ликвидирани) штети – дел од соосигурување - се внесува пресметаниот износ на штети којшто соосигурителот го исплатил или има обврска да го исплати во Периодот (по однос на исплатените (ликвидирани) износи од страна на Друштвото во Периодот, во илјади денари), пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Износот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со износот на позицијата 230 од Билансот на успех.

4.25. Бруто максимална исплатена (ликвидирана) штета – се внесува најголемиот исплатен (ликвидиран) износ за штета, во однос на сите исплатени (ликвидирани) штети во Периодот.

4.26. Директни трошоци за обработка на штети – се внесува износ на надоместоци во Периодот за решавање на штети (во илјади денари) коишто се директно поврзани со штетите.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Бруто исплатени (ликвидирани) штети**.

Износот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со износот на контото 4001 од Контниот план.

4.27. Трошоци за провизија – се внесува износ на надоместоци во Периодот (во илјади денари) коишто Друштвото ги исплатило или има обврска да ги исплати на посредниците во осигурувањето, согласно договорот за посредување.

Износот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со износот на позицијата 253 од Билансот на успех.

4.28. Останати осигурително технички трошоци – се внесува износот на останатите осигурително технички трошоци во Периодот (во илјади денари), освен трошоците за провизија, пресметани согласно принципите во Билансот на успех.

Збирот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со збирот на износите од позициите 248, 253а, 254, 255, 256 и 271 од Билансот на успех.

4.28а. Вредносно усогласување на побарувањата по основ на премија – се внесува износот на вредносно усогласување на побарувањата по основ на премија (во илјади денари).

Збирот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков на износот од позицијата 274 од Билансот на успех.

4.29. Провизија примена од реосигурителот – се внесува пресметаниот износ на провизија (во илјади денари) што Друштвото треба да го добие од реосигурителот согласно договорот за реосигурување за Периодот.

Збирот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со износот од позицијата 223а од Билансот на успех.

4.30. Наплатени регресни побарувања и спасени остатоци – се внесува износот на наплатени регресни побарувања и износот на продадени спасени остатоци во Периодот (во илјади денари).

Збирот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со износот од позицијата 229 од Билансот на успех.

4.31. Останати осигурително технички приходи – се внесува износот на останатите осигурително технички приходи (во илјади денари).

Збирот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков на износот од позицијата 224 од Билансот на успех. ♦

5. ОБРАЗЕЦ СП-5 (н.о.): Технички резерви_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-5 (н.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за неживотно осигурување и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување. Овој образец е наменет за внесување на податоци за техничките резерви, согласно поделбата на редиците од овој образец и за којашто важат истите правила како и за поделбата на редиците од образецот СП-4 (н.о.).

Притоа се пополнуваат податоци за бруто износите на техничките резерви, делот од реосигурување и делот од соосигурување, и тоа за следните видови технички резерви:

5.1. Бруто технички резерви (за штетни настани од сопственото портфолио и применото соосигурување)

5.1.1. Резерви за преносни премии – се внесува износот на бруто резервите за преносни премии (во илјади денари) со состојба на последниот ден од Периодот, пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви. Овој параметар не ја вклучува дополнителната резерва за неистечени ризици.

5.1.2. Резерви за бонуси – се внесува износот на резервите за бонуси којшто го издвојува друштвото за неживотно осигурување (во илјади денари), со состојба на последниот ден од Периодот, согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

5.1.3. Резерви за настанати и пријавени штети – се внесува збир од резервите за настанати и пријавени штети и резервите за директни трошоци за обработка на штети (во илјади денари, за штетни настани од сопственото портфолио и применото соосигурување) со состојба на последниот ден од Периодот, пресметани согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

5.1.4. Резерви за рентни штети – се внесува дел од резервите за настанати и пријавени штети (во илјади денари, за штетни настани од сопственото портфолио и применото соосигурување) со состојба на последниот ден од Периодот, кој се однесува на исплата на штети во повеќе рати, а е пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Резерви за настанати и пријавени штети**.

5.1.5. Резерви за настанати но непријавени штети – се внесува износот на резервите за настанати но непријавени штети (во илјади денари, за штетни настани од сопственото портфолио и применото соосигурување) со состојба на последниот ден од Периодот, пресметани согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

5.1.6. Резерви за директни трошоци за обработка на штети – се внесува износот на резервите за директни трошоци за обработка на штети (во илјади денари, за штетни настани од сопственото портфолио и применото соосигурување) со состојба на последниот ден од

Периодот, пресметани согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

Износот на овај параметар претставува дел од износот на параметарот **Резерви за настанати и пријавени штети** од овој образец.

5.1.7. Резерви за индиректни трошоци за обработка на штети – се внесува износот на резервите за индиректни трошоци за обработка на штети (во илјади денари), со состојба на последниот ден од Периодот, пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

5.1.8. Еквилизициона резерва – се внесува износот на еквилизиционата резерва (во илјади денари), со состојба на последниот ден од Периодот, пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

5.1.9. Резерви за неистечени ризици - се внесува износот на дополнителната резерва за неистечени ризици (во илјади денари), со состојба на последниот ден од Периодот, пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

5.1.10. Математичка резерва – се внесува износот на математичката резерва (во илјади денари) со состојба на последниот ден од Периодот, пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

5.1.11. Останати технички резерви – се внесува износот на останатите технички резерви (во илјади денари) со состојба на последниот ден од Периодот.

Збирот на износите на параметрите Резерви за преносни премии, Резерви за бонуси, Резерви за настанати и пријавени штети, Резерви за настанати но непријавени штети, Резерви за индиректни трошоци за обработка на штети, Еквилизициона резерва, Резерви за неистечени ризици, Математичка резерва и Останати технички резерви, по сите класи на осигурување, треба да се совпаѓа со износот на позицијата 106 од Билансот на состојба.

5.2. Бруто технички резерви – дел од реосигурување

Секоја резерва претставува дел од соодветната резерва од точка 5.1. којашто ја издвојува реосигурителот.

5.3. Бруто технички резерви – дел од соосигурување

Секоја резерва претставува дел од соодветната резерва од точка 5.1. којашто ја издвојува соосигурителот. ♦

Обрасците СП-6 (н.о.) и СП-6-АО (н.о.) ги пополнува само Друштвото коешто врши работи за неживотно осигурување и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување. Овие обрасци се наменети за внесување на податоци коишто овозможуваат следење на развојот на штети и во нив се опфатени повеќе табели. Секоја табела претставува класа на осигурување или дел од една класа на осигурување, како што е назначено на самата табела. Секој параметар во дадената табела треба да го прикаже износот на тој параметар (во Периодот или со состојба на последниот ден од Периодот соодветно), за штети коишто настанале во i -тата година пред Периодот ($i=0,-1,-2,\dots,-11$). Последната редица од секоја табела вклучува износ на параметарот за Периодот, односно со состојба на последниот ден од Периодот соодветно, во однос на штети коишто настанале пред повеќе од единаесет години пред Периодот.

6. ОБРАЗЕЦ СП-6 (н.о.): Развој на штети_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Во овој образец се пополнуваат табели за осигурувањето од: незгода, каско, карго, имот на физички лица (агрегирани за класите на осигурување од член 5, став 8) и 9) од Законот), имот на правни лица (агрегирани за класите на осигурување од член 5, став 8) и 9) од Законот), општа одговорност и туристичка помош. Притоа, за целите на овој образец, во рамките на класата од член 5), став 1) од Законот, не се земаат предвид податоците во врска со штетите по однос на договорите за осигурување на раководители (менаџери) од последици на незгода. Притоа треба да се впишат износи, согласно поделбата на оваа табела, за следните параметри:

6.1. Број на пријавени и повторно отворени штети – се внесува бројот на штети пријавени во Периодот (со исклучок на рентните штети), без разлика дали штетата се пријавува по прв пат или е повторно отворена штета.

Доколку една штета е пријавена и потоа повторно отворена во Периодот, тогаш оваа штета се брои само еднаш.

6.1а. Број на нерешени штети - се внесува вкупниот број на пријавени и повторно отворени штети во било кој период, за коишто сè уште не е завршена постапката за решавање на штетите (со исклучок на рентните штети), без разлика дали се издвоени резерви за настанати и пријавени штети, односно резерви за директни трошоци за обработка на штети, со состојба на последниот ден од Периодот.

6.2. Број на решени штети - се внесува збирот од бројот на ликвидирани и одбиени штети во Периодот (со исклучок на рентните штети). За бројот на ликвидирани, односно одбиени штети важат дефинициите од точка 4.16, односно 4.17.

6.3. Број на исплатени штети - се внесува бројот на ликвидирани штети од било кој период (со исклучок на рентните штети) за коишто е завршена постапката за исплата на штетите во Периодот. Штетата се регистрира како исплатена доколку покрај износот за надомест на штетата се исплатени и останатите директни трошоци за обработка на штетата.

Доколку во истиот Период една исплатена штета е повторно отворена (еднаш или повеќе пати) и истата соодветно е повторно исплатена во истиот Период, тогаш оваа штета како исплатена, се брои само еднаш.

Доколку во истиот Период една исплатена штета е повторно отворена (еднаш или повеќе пати) и истата е ликвидирана но не е исплатена, или нерешена на последниот ден од Периодот, тогаш оваа штета не се брои како исплатена штета.

Во случај кога штетата се исплаќа во повеќе рати, тогаш таа се регистрира како исплатена доколку е исплатена последната рата (т.е. не се регистрираат делумно исплатените штети).

6.4. Исплатени (ликвидирани) штети

6.4.1. бруто – се внесува износот на бруто исплатените штети (во илјади денари), во Периодот (со исклучок на рентните штети), пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

6.4.2. реосигурување и/или соосигурување – се внесува пресметаниот износ на штети којшто реосигурителот и/или соосигурителот го исплатил или има обврска да го исплати во Периодот (по однос на исплатените (ликвидирани) износи од страна на Друштвото во Периодот, во илјади денари, со исклучок на рентните штети), пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

6.5. Износ на исплати

6.5.1. бруто – се внесува износот на исплатени надоместоци за штети (со исклучок на рентните штети) во Периодот (во илјади денари, без разлика во кој период е ликвидирана штетата), вклучувајќи ги и директните трошоци за обработка на штети.

6.5.2. реосигурување и/или соосигурување – се внесува пресметаниот износ на надоместоци којшто го исплатил или има обврска да го исплати реосигурителот и/или соосигурителот (со исклучок на рентните штети) по однос на исплатените штети од страна на Друштвото (во илјади денари), во Периодот.

6.6. Резерви за настанати и пријавени штети

6.6.1. бруто – се внесува износот на бруто резервите за настанати и пријавени штети (вклучувајќи ги и резервите за директни трошоци за обработка на штети) со состојба на последниот ден од Периодот (со исклучок на резервите за рентни штети), пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви (во илјади денари).

6.6.2. реосигурување и/или соосигурување – се внесува износот на пресметаните резерви за настанати и пријавени штети (вклучувајќи ги и резервите за директни трошоци за обработка на штети) којшто го izdelува реосигурителот и/или соосигурителот (во илјади денари), со состојба на последниот ден од Периодот (со исклучок на резервата за рентните штети). ♦

7. ОБРАЗЕЦ СП-6-АО (н.о.): Развој на штети (АО)_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Во овој образец се пополнуваат табели коишто се однесуваат на Задолжително осигурување од одговорност од употреба на моторни возила (ЗАО), Зелена карта (ЗК), Гранично осигурување (ГР) и збирно за класата од член 5 став 10) од Законот, Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила (АО вкупно). Притоа треба да се впишат износи, согласно поделбата на оваа табела, за следните параметри:

7.1. Број на пријавени и повторно отворени штети – се внесува бројот на штети пријавени во Периодот (со исклучок на рентните штети), без разлика дали штетата се пријавува по прв пат или е повторно отворена штета.

Доколку една штета е пријавена и потоа повторно отворена во Периодот, тогаш оваа штета се брои само еднаш.

7.1а. Број на нерешени штети - се внесува вкупниот број на пријавени и повторно отворени штети во било кој период, за коишто сè уште не е завршена постапката за решавање на штетите (со исклучок на рентните штети), без разлика дали се издвоени резерви за настанати и пријавени штети, односно резерви за директни трошоци за обработка на штети, со состојба на последниот ден од Периодот.

7.2. Број на решени штети - се внесува збирот од бројот на ликвидирани и одбиени штети во Периодот (со исклучок на рентните штети). За бројот на ликвидирани, односно одбиени штети важат дефинициите од точка 4.16, односно 4.17.

7.3. Број на решени материјални штети – се внесува бројот на решени штети во Периодот, по однос на коишто Друштвото исплатило или има обврска да исплати надомест на осигурениците за материјални штети.

7.4. Број на решени нематеријални штети – се внесува бројот на решени штети во Периодот, по однос на коишто Друштвото исплатило или има обврска да исплати надомест на осигурениците за нематеријални штети (со исклучок на рентните штети).

Напомена: Доколку Друштвото исплатило или има обврска да исплати надомест за комбинирана штета, т.е. и за материјална и за нематеријална штета, тогаш во однос на таа штета, за **Бројот на решени штети, Бројот на решени материјални штети и Бројот на решени нематеријални штети** се внесува, 1.

7.5. Број на исплатени штети - се внесува бројот на ликвидирани штети од било кој период (со исклучок на рентните штети) за коишто е завршена постапката за исплата на штетите во Периодот. Штетата се регистрира како исплатена доколку покрај износот за надомест на штетата се исплатени и останатите директни трошоци за обработка на штетата.

Доколку во истиот Период една исплатена штета е повторно отворена (еднаш или повеќе пати) и истата соодветно е повторно исплатена во истиот Период, тогаш оваа штета како исплатена, се брои само еднаш.

Доколку во истиот Период една исплатена штета е повторно отворена (еднаш или повеќе пати) и истата е ликвидирана но не е исплатена, или нерешена на последниот ден од Периодот, тогаш оваа штета не се брои како исплатена штета.

Во случај кога штетата се исплаќа во повеќе рати, тогаш таа се регистрира како исплатена доколку е исплатена последната рата (т.е. не се регистрираат делумно исплатените штети).

7.6. Исплатени (ликвидирани) материјални штети

7.6.1. бруто – се внесува износот на бруто исплатените материјални штети (во илјади денари) во Периодот (со исклучок на рентните штети), пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

7.6.2. реосигурување и/или соосигурување – се внесува пресметаниот износ на материјални штети којшто реосигурителот и/или соосигурителот го исплатил или има обврска да го исплати во Периодот (по однос на исплатените (ликвидирани) материјални износи од страна на Друштвото во Периодот, во илјади денари, со исклучок на рентните штети), пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

7.7. Исплатени (ликвидирани) нематеријални штети

7.7.1. бруто – се внесува износот на бруто исплатените нематеријални штети (во илјади денари) во Периодот (со исклучок на рентните штети), пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

7.7.2. реосигурување и/или соосигурување – се внесува пресметаниот износ на нематеријални штети којшто реосигурителот и/или соосигурителот го исплатил или има обврска да го исплати во Периодот (по однос на исплатените (ликвидирани) нематеријални износи од страна на Друштвото во Периодот, во илјади денари, со исклучок на рентните штети), пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

7.8. Износ на исплати за материјални штети

7.8.1. бруто – се внесува износот на исплатени надоместоци за материјални штети (со исклучок на рентните штети) во Периодот (во илјади денари, без разлика во кој период е ликвидирана штетата), вклучувајќи ги и директните трошоци за обработка на штети.

7.8.2. реосигурување и/или соосигурување – се внесува пресметаниот износ на надоместоци којшто го исплатил или има обврска да го исплати реосигурителот и/или соосигурителот (со исклучок на рентните штети) по однос на исплатените материјални штети од страна на Друштвото (во илјади денари), во последното тримесечје од Периодот.

7.9. Износ на исплати за нематеријални штети

7.9.1. бруто – се внесува износот на исплатени надоместоци за нематеријални штети (со исклучок на рентните штети) во Периодот (во илјади денари, без разлика во кој период е ликвидирана штетата), вклучувајќи ги и директните трошоци за обработка на штети.

7.9.2. реосигурување и/или соосигурување – се внесува пресметаниот износ на надоместоци којшто го исплатил или има обврска да го исплати реосигурителот и/или соосигурителот (со исклучок на рентните штети) по однос на исплатените нематеријални штети од страна на Друштвото (во илјади денари), во Периодот.

7.10. Резерва за настанати и пријавени материјални штети

7.10.1. бруто – се внесува износот на бруто резервата за настанати и пријавени материјални штети (вклучувајќи ги и резервите за директни трошоци за обработка на штети) со состојба на последниот ден од Периодот (со исклучок на резервите за рентни штети), пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви (во илјади денари).

7.10.2. реосигурување и/или соосигурување – се внесува износот на пресметаните резерви за настанати и пријавени материјални штети (вклучувајќи ги и резервите за директни трошоци за обработка на штети) којшто го издвојува реосигурителот и/или соосигурителот (во илјади денари), со состојба на последниот ден од Периодот (со исклучок на резервите за рентни штети).

7.11. Резерви за настанати и пријавени нематеријални штети

7.11.1. бруто – се внесува износот на бруто резервите за настанати и пријавени нематеријални штети (вклучувајќи ги и резервите за директни трошоци за обработка на штети) со состојба на последниот ден од Периодот (со исклучок на резервите за рентни штети), пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви (во илјади денари).

7.11.2. реосигурување и/или соосигурување – се внесува износот на пресметаните резерви за настанати и пријавени нематеријални штети (вклучувајќи ги и резервите за директни трошоци за обработка на штети) којшто го издвојува реосигурителот и/или соосигурителот (во илјади денари), со состојба на последниот ден од Периодот (со исклучок на резервите за рентни штети). ♦

8. ОБРАЗЕЦ СП-7 (н.о.): Продажба по канали_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-7 (н.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за неживотно осигурување и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување. Овој образец е наменет за внесување на податоци коишто овозможуваат следење на продажната мрежа на Друштвото. Притоа поделбата на редиците на овој образец обелоденува податоци за:

- **Директна продажба** - за некои класи на осигурување одделно, како што е наведено и збирно за сите останати класи,
- **Осигурително брокерски друштва** - збирно за сите класи на осигурување и задолжително се наведува називот (името) на брокерското друштво,

- **Друштва за застапување во осигурување** - аналогно како и за брокерските друштва,
- **Туристички агенции** - само за продажба на полиси за класата на осигурување од член 5 точка 18) од Законот и притоа задолжително се наведува називот (името) на туристичката агенција,
- **Автосалони** - само за продажба на полиси за класата на осигурување од член 5 точка 3) од Законот и притоа задолжително се наведува називот (името) на автосалонот,
- **Банки** - за секоја класа на осигурување, како што е наведено во образецот, задолжително се внесува називот (името) на банката преку којашто Друштвото продало полиси за соодветната класа,
- **Застапници во осигурување** - збирно за сите застапници во осигурување се внесуваат параметрите по класи на осигурување согласно дадената поделба, и
- **Останати дистрибутивни канали** – збирно за сите останати посредници, по класи на осигурување согласно дадената поделба.

Напомена: Во „останати дистрибутивни канали“ се внесуваат само оние класи на осигурување коишто се во согласност со член 133 и член 135 од Законот.

Доколку Друштвото продава полиси преку повеќе од три различни осигурително брокерски друштва, односно три различни друштва за застапување во осигурување, односно три различни туристички агенции, односно три различни автосалони, односно три различни банки, тогаш треба да се додадат доволен број на редици под соодветните поделби како би се навеле називите на сите субјекти.

8.1. Име на посредникот – се внесува името (називот) на посредникот којшто посредува за Друштвото (осигурително брокерско друштво, друштво за застапување, туристичка агенција, банка, автосалон).

8.2. Број на склучени договори – се внесува бројот на договори што се склучени во Периодот (по однос на нови клиенти или обновени договори). Во овој параметар не влегуваат склучените договори во Периодот коишто биле сторнирани во истиот Период.

Ако се склучува колективно осигурување и се издава само една полиса, тогаш се брои само еднаш.

Доколку договорот покрива осигурени настани по однос на различни класи на осигурување, тогаш договорот се внесува во секоја класа на осигурување (во делот на: директна продажба, застапници во осигурување, односно останати дистрибутивни канали), согласно поделбата на класите на осигурување од овој образец.

Агрегираниот износ на овој параметар збирно за сите класи на осигурување (во делот на: директна продажба, застапници во осигурување, односно останати дистрибутивни канали), претставува број на склучени договори преку соодветниот канал на продажба, без разлика дали полисата покрива ризици од една или повеќе класи на осигурување.

Збирот од износите на овој параметар треба да се совпадне со збирот на износите на параметарот **Број на склучени договори** од образецот СП-4 (н.о.).

8.3. Бруто полисирана премија – се внесува износот на бруто полисирана премија (во илјади денари, по однос на договорите од сопственото портфолио и применото соосигурување) пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Збирот од износите на овој параметар треба да се совпадне со збирот на износите на параметарот **Бруто полисирана премија** од образецот СП-4 (н.о.).

8.4. Трошоци за провизија – се внесува износ на надоместоци во Периодот (во илјади денари) коишто Друштвото ги исплатило или има обврска да ги исплати на посредниците во осигурувањето, согласно договорот за посредување.

Збирот од износите на овој параметар треба да се совпадне со збирот на износите на параметарот **Трошоци за провизија** од образецот СП-4 (н.о.). ♦

8а. ОБРАЗЕЦ СП-8 (н.о.): Пожар и катастрофални ризици_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-8(н.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за неживотно осигурување и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување. Овој образец е наменет за внесување на податоци во врска со осигурувањето на ризик од пожар и катастрофалните ризици за коишто Друштвото нуди осигурително покривие, согласно поделбата на редиците од овој образец.

Притоа покрај пожарот, податоци се пополнуваат за следните катастрофални ризици: земјотрес; поплава, порој и високи води; град и мраз.

8а.1. Број на склучени договори - се внесува бројот на договори што се склучени во Периодот (по однос на нови клиенти или обновени договори); коишто покрај другото вклучуваат некој од ризиците: *пожар; земјотрес; поплава, порој и високи води; односно, град и мраз* соодветно. Во овој параметар не влегуваат склучените договори во Периодот коишто биле сторнирани во истиот Период.

Ако се склучува колективно осигурување и се издава само една полиса, тогаш се брои само еднаш.

Дефиницијата за останатите параметри може да се најде во дефинициите за соодветните параметри од обрасците СП-1(н.о.), СП-4(н.о.) и СП-5(н.о.) и притоа се однесуваат само на договорите за осигурување, односно штетите настанати по нив, кои се во врска со горенаведените ризици. ♦

**86. ОБРАЗЕЦ СП-9 (н.о.): Број и исход на доставени и решени претставки_НЕЖИВОТНО
ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ**

Образецот СП-9(н.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за неживотно осигурување.

Во овој образец се евидентираат податоци за бројот и исходот на претставки поднесени до Друштвото од страна на осигуреници, корисници на осигурување и трети лица. Податоците за овие параметри се прикажуваат кумулативно за Периодот.

Податоците за поднесени претставки се внесуваат по класи на осигурување, односно се внесуваат во полето означено „по друг основ“ за претставки кои не се однесуваат на конкретна класа на осигурување.

86.1. Број на претставки - се внесува вкупниот број на претставки за Периодот, распоредени по класа на осигурување, односно по друг основ.

86.2. Број на позитивно решени претставки – се внесува вкупниот број на претставки кои се решени во корист на подносителот на претставката, во периодот за кој се известува. Истите се распоредуваат во класата на осигурување за која се однесуваат.

86.3. Број на негативно решени претставки – се внесува вкупниот број на претставки кои се одбиени во периодот за кој се известува, односно кои не се решени во корист на подносителот на претставката. Истите се распоредуваат во класата на осигурување за која се однесуваат.

* За решени претставки, во смисла на колона 101 и 102, се сметаат оние претставки за кои, од страна на друштвото, е донесена конечна одлука за прифаќање или одбивање на претставката. Претставката ќе се смета за решена доколку, покрај донесената одлука, до подносителот на претставката е доставено и писмено известување за исходот од решавање на претставката. За писмено известување ќе се смета и известување доставено до подносителот на претставката по електронски пат.

86.4. Број на делумно решени претставки - се внесува вкупниот број на претставки кои делумно се решени во корист на подносителот. Истите се распоредуваат во класата на осигурување за која се однесуваат.

86.5. Број на претставки кои се во процес на одлучување – се внесува вкупниот број на претставки за кои, заклучно со последниот ден од периодот на известување, сè уште не е донесена одлука за крајниот исход од поднесената претставка.

86.6. Број на претставки за кои е постапено во рокот – се внесува вкупниот број на претставки за периодот на известување, распоредени по соодветната класа, за кои друштвото се произнело во законски предвидениот рок.

86.7. Број на претставки за кои не е постапено во рокот - се внесува вкупниот број на претставки за периодот на известување, распоредени по соодветната класа, за кои друштвото не се произнело во законски предвидениот рок.

86.8. Забелешка – се внесуваат причини за надминување на рокот за постапување по претставки и други информации кои друштвото смета дека се значајни за одредена претставка. Доколку нема забелешки, ова поле не се пополнува.

8ц. ОБРАЗЕЦ СП-10 (н.о.): Наплатена премија_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-10 (н.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за неживотно осигурување и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување. Овој образец е наменет за внесување на податоци за наплатена премија (во денари), на месечно ниво, и тоа за последните три месеци од Периодот. Податоците треба да се однесуваат на наплатената премија за:

- 1) Дел од класата 08 - Осигурување на имот од пожар и други опасности кои се однесуваат на осигурувањето од ризикот пожар.
- 2) Класата 03 - Осигурување на моторни возила - каско.
- 3) Дел од класата 10 - Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила, кој ги опфаќа редиците 1001 и 1003 од образецот СП-4 (н.о.). ♦

9. ОБРАЗЕЦ СП-4 (н.р.): Премија, штети и трошоци_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-4 (н.р.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за неживотно осигурување и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од активно реосигурување.

За пополнување на овој образец важат истите упатства како и за образецот СП-4 (н.о.).

Дополнително се внесуваат податоци за наведените параметри за типот на договори на реосигурување, т.е. треба да се направи поделба на: трити и факултативни договори, како и на пропорционални и непропорционални договори.

Забелешка: Дефиниција за параметрите од овој образец може да се најде во дефинициите за параметрите од образецот СП-4 (н.о.). ♦

10. ОБРАЗЕЦ СП-5 (н.р.): Технички резерви_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-5 (н.р.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за неживотно осигурување и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од активно реосигурување.

За пополнување на овој образец важат истите упатства како и за образецот СП-5 (н.о.).

Забелешка: Дефиниција за параметрите од овој образец може да се најде во дефинициите за параметрите од образецот СП-5 (н.о.). ♦

11. ОБРАЗЕЦ СП-6 (н.р.): Развој на штети_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-6 (н.р.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за неживотно осигурување и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од активно реосигурување.

За пополнување на овој образец важат истите упатства како и за образецот СП-6 (н.о.).

Дефиниција за параметрите од овој образец може да се најде во дефинициите за параметрите од образецот СП-6 (н.о.). ♦

12. ОБРАЗЕЦ СП-6-АО (н.р.): Развој на штети(АО)_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-6-АО (н.р.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за неживотно осигурување и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од активно реосигурување.

За пополнување на овој образец важат истите упатства како и за образецот СП-6-АО (н.о.).

Дефиниција за параметрите од овој образец може да се најде во дефинициите за параметрите од образецот СП-6-АО (н.о.). ♦

12а. ОБРАЗЕЦ СП-8 (н.р.): Пожар и катастрофални ризици_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-8 (н.р.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за неживотно осигурување и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од активно реосигурување.

За пополнување на овој образец важат истите упатства како и за образецот СП-8 (н.о.).

Дефиниција за параметрите од овој образец може да се најде во дефинициите за параметрите од образецот СП-8 (н.о.). ♦

13. ОБРАЗЕЦ СП-1 (ж.о.): Премиија_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-1 (ж.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за осигурување на живот и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување. Овој образец е наменет за внесување на податоци за договори и премии: збирно, по класи на осигурување и поделбата на класите согласно овој образец.

13.1. Број на активни договори – се внесува бројот на активни договори на последниот ден од Периодот.

Ако е издадена една полиса за колективно осигурување, тогаш се брои само еднаш.

Доколку во рамките на дополнителното осигурување кон осигурувањето на живот, договорот покрива осигурени настани по однос на различни класи на осигурување (осигурување од последици на несреќен случај и/или здравствено осигурување), тогаш истиот се внесува за секоја класа на осигурување, согласно поделбата од овој образец.

Агрегираниот износ на овој параметар за дополнителното осигурување претставува број на активни договори за основно осигурување на живот кои дополнително покриваат ризици од некоја класа на дополнително осигурување. Следствено за целите на статистиката во агрегираниот износ на овој параметар за дополнителното осигурување, по однос на една полиса за осигурување на живот, може да се прикаже најмногу една полиса за дополнително осигурување (без разлика дали полисата вклучува: само осигурување од незгода, само здравствено осигурување, или комбинација од претходните две).

13.2. Број на осигуреници – се внесува бројот на осигурени лица по однос на сите активни договори со состојба на последниот ден од Периодот.

Доколку станува збор за број на осигуреници по однос на договори за дополнително осигурување кон осигурувањето на живот, каде што договорот покрива осигурени настани по однос на различни класи на осигурување (осигурување од последици на несреќен случај и/или здравствено осигурување), тогаш осигуреното лице се прикажува во секоја класа на осигурување, согласно поделбата од овој образец.

Агрегираниот износ на овој параметар за дополнителното осигурување претставува број на осигуреници по однос на договорите за основно осигурување на живот кои дополнително имаат покритие за ризици од некоја класа на дополнително осигурување. Следствено за целите на статистиката агрегираниот износ на овој параметар за дополнителното осигурување, не смее да биде поголем од износот на истиот параметар во однос на основното осигурување на живот (без разлика дали осигуреникот има покритие: само за осигурување од незгода, само за здравствено осигурување, или комбинација од претходните две).

Доколку е склучен договор за осигурување на два живота, во којшто осигурениот случај зависи само од животот на едниот осигуреник, тогаш бројот на осигуреници по однос на овој договор изнесува 1 (еден).

13.3. Број на осигуреници по однос на колективни договори - се внесува бројот на осигурени лица по однос на колективните договори.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Број на осигуреници**.

13.4. Број на активни договори за коишто започнала исплатата – се внесува бројот на активни договори на последниот ден од Периодот по однос на коишто започнала исплатата.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Број на активни договори**.

13.5. Број на капитализирани договори – се внесува бројот на капитализирани договори со состојба на последниот ден од Периодот.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Број на активни договори**.

13.6. Број на прекинати и откупени договори

13.6.a. За основните и рентните осигурувања на живот се внесува збирот од бројот на договори коишто се откупени и бројот на договори коишто се прекинати од страна на договарачот на осигурувањето во Периодот.

13.6.b. За останатите осигурувања на живот, вклучувајќи ги и дополнителните осигурувања на живот, се прикажуваат прекинатите договори за коишто, доколку на клиентот повторно му е потребно осигурително покритие, треба да склучи нова полиса.

Доколку е прекинат договор за дополнително осигурување кон осигурувањето на живот, којшто покрива осигурени настани по однос на различни класи на осигурување (осигурување од последици на несреќен случај и/или здравствено осигурување), тогаш истиот се внесува за секоја класа на осигурување, согласно поделбата од овој образец.

Доколку станува збор за дополнително осигурување кон еден договор за основно осигурување на живот, агрегираниот износ на овој параметар за дополнителното осигурување, може да изнесува најмногу 1 (еден) (без разлика дали е прекинато покритието: само за осигурување од незгода, само за здравствено осигурување, или комбинација од претходните две).

Доколку е откупен или прекинат договор за основно осигурување на живот, кој што вклучува и дополнително осигурување кон осигурувањето на живот, прекинатите договори за дополнителното осигурување се прикажуваат на горенаведениот начин.

13.7. Број на склучени договори – се внесува бројот на договори што се склучени во Периодот (по однос на нови клиенти или обновени договори). Во овој параметар не влегуваат склучените договори во Периодот коишто биле сторнирани во истиот Период.

Ако е склучена една полиса за колективно осигурување, тогаш се брои само еднаш.

Доколку во рамките на дополнителното осигурување кон осигурувањето на живот, склучениот договор покрива осигурени настани по однос на различни класи на осигурување (осигурување од последици на несреќен случај и/или здравствено осигурување), тогаш истиот се внесува за секоја класа на осигурување, согласно поделбата од овој образец.

Агрегираниот износ на овој параметар за дополнителното осигурување претставува број на склучени договори за основно осигурување на живот кои дополнително покриваат ризици од

некоја класа на дополнително осигурување. Следствено за целите на статистиката, во агрегираниот износ на овој параметар за дополнителното осигурување, по однос на една склучена полиса за осигурување на живот, може да се прикаже најмногу една склучена полиса за дополнително осигурување (без разлика дали склучената полиса вклучува: само осигурување од незгода, само здравствено осигурување, или комбинација од претходните две).

13.8. Бруто полисирана премија – се внесува износот на бруто полисирана премија (во илјади денари, по однос на договорите од сопственото портфолио и применото соосигурување) пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Збирот од овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со збирот на позициите 202 и 203 од Билансот на успех.

13.9. Бруто полисирана премија со еднократно плаќање – се внесува износот на бруто полисираната премија (во илјади денари), во Периодот по однос на договорите за коишто премијата се плаќа еднократно.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Бруто полисирана премија**.

13.10. Бруто полисирана премија по единечни договори – се внесува износот на бруто полисираната премија (во илјади денари), во Периодот по однос на договорите во коишто осигуреник е едно лице (вклучувајќи ја и премијата од договорите за осигурување на два живота, во коишто осигурениот случај зависи само од животот на едниот осигуреник).

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Бруто полисирана премија**.

13.11. Бруто полисирана премија по договори склучени во последните 12 месеци – се внесува износот на бруто полисирана премија (во илјади денари), по однос на договори кои се склучени во период од 12 месеци пред последниот ден од Периодот.

13.12. Премија примена од соосигурување – се внесува износот на премија примена од соосигурување во Периодот (во илјади денари), пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Бруто полисирана премија**.

Износот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со износот на позицијата 203 од Билансот на успех.

13.13. Премија предадена во реосигурување – се внесува износот на премијата предадена во реосигурување во Периодот (во илјади денари), пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Бруто полисирана премија**.

Износот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со износот на позицијата 206 од Билансот на успех.

13.14. Премија предадена во соосигурување – се внесува износот на премијата предадена во соосигурување во Периодот (во илјади денари), пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Бруто полисирана премија**.

Износот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со износот на позицијата 205 од Билансот на успех .

13.15. Техничка премија – се внесува износот на техничката премија (во илјади денари) пресметан согласно коефициентите на техничка премија. Овие коефициенти задолжително треба да бидат одобрени од Органот на управување на Друштвото.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Бруто полисирана премија**. ♦

14. ОБРАЗЕЦ СП-2 (ж.о.): Осигурени суми и штети_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-2 (ж.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за осигурување на живот и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување. Овој образец е наменет за внесување на податоци за осигурени суми и штети: збирно, по класи на осигурување и поделбата на класите согласно овој образец.

14.1. Износ на договорени суми или годишни анuitети (вклучувајќи ја и добивката) – се внесува износот на вкупните обврски на Друштвото кон осигурениците и/или корисниците на осигурување, по однос на сите договори за осигурување (во илјади денари), без разлика дали надоместот се исплаќа како договорена сума или годишен анuitет, вклучувајќи ја и добивката, со состојба на последниот ден од Периодот.

Овој износ се внесува за сите типови на осигурување на живот (вклучувајќи ги и дополнителните осигурувања) и ги прикажува обврските што би ги имало Друштвото доколку би се случиле осигурените настани по однос на сите договори на осигурување.

14.2. Број на пријавени и повторно отворени штети (неизвесни) – се внесува бројот на штети пријавени во Периодот, без разлика дали штетата се пријавува по прв пат или е повторно отворена штета.

Доколку една штета е пријавена и потоа повторно отворена во Периодот, тогаш оваа штета се брои само еднаш.

Износот на овој параметар не ги вклучува штетите по однос на договорите за коишто Друштвото однапред знае кога ќе започне исплатата на штетата. (Пример: кај мешаното осигурување, доколку осигуреникот почине во договорениот период, тогаш штетата се брои

како пријавена штета (неизвесна), во спротивно, доколку осигуреникот го преживее договорениот период, штетата не влегува во износот на овој параметар).

14.2а. Број на пријавени штети (извесни) – се внесува бројот на полиси со крај на скаденцата во Периодот, а за коишто Друштвото однапред знае дека со завршувањето на договорот за осигурување треба да започне исплатата на штетата; без разлика дали осигуреникот поднел пријава за штетата.

14.3. Број на одбиени штети (неизвесни) – се внесува бројот на пријавени и повторно отворени штети - неизвесни (во било кој период), коишто биле одбиени од страна на Друштвото во Периодот.

Доколку во истиот Период една одбиена штета е повторно отворена и притоа истата е повторно одбиена, тогаш штетата се брои како одбиена само еднаш.

Доколку во истиот Период една одбиена штета е повторно отворена и притоа истата е ликвидирана во Периодот или нерешена на последниот ден од Периодот, тогаш таа штета не се брои како одбиена штета.

14.4. Број на резервирани штети (неизвесни) – се внесува вкупниот број на пријавени и повторно отворени штети - неизвесни (во било кој период), за коишто сè уште не е завршена постапката за решавање на штетите, и за коишто се издвоени позитивни резерви за настанати и пријавени штети (вклучувајќи ги и резервите за директни трошоци за обработка на штети), со состојба на последниот ден од Периодот.

14.5. Број на резервирани штети (извесни) – се внесува вкупниот број на пријавени штети - извесни (во било кој период) за коишто се издвоени позитивни резерви за настанати и пријавени штети (вклучувајќи ги и резервите за директни трошоци за обработка на штети), со состојба на последниот ден од Периодот.

14.6. Број на штети во судски спор (неизвесни) – се внесува вкупниот број на штети, коишто се во судска постапка, со состојба на последниот ден од Периодот.

14.7. Број на штети кои се исплаќаат како анuitети (вкупно) – се внесува вкупниот број на штети за коишто Друштвото исплаќало анuitети во Периодот. Притоа износот на овој параметар по однос на една штета може да изнесува најмногу еден и се внесува доколку е исплатена, односно доспеана за исплата, барем една рата во Периодот.

14.7а. Број на штети за коишто последната рата е исплатена во Периодот – се внесува дел од Бројот на штети кои се исплаќаат како анuitети, за коишто последната исплата од анuitетот се случила во Периодот. Штетата се регистрира како исплатена, доколку покрај износот за надомест на штетата се исплатени или постои обврска за исплаќање и на останатите директни трошоци за обработка на штетата.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Број на штети кои се исплаќаат како анuitети (вкупно)**.

14.8. Број на исплатени штети како единечна сума (вкупно) - се внесува вкупниот број на штети коишто Друштвото ги исплатило, или има обврска да ги исплати еднократно во Периодот. Штетата се регистрира како исплатена, доколку покрај износот за надомест на

штетата се исплатени или постои обврска за исплаќање и на останатите директни трошоци за обработка на штетата.

Доколку во истиот Период една исплатена штета (согласно оваа точка) е повторно отворена (еднаш или повеќе пати) и истата соодветно е повторно исплатена во истиот Период, тогаш оваа штета како исплатена, се брои само еднаш.

Доколку во истиот Период една исплатена штета (согласно оваа точка) е повторно отворена (еднаш или повеќе пати) и истата е нерешена на последниот ден од Периодот, тогаш оваа штета не се брои како исплатена штета.

14.9. Број на откупи – се внесува вкупниот број на штети коишто Друштвото ги исплатило, или има обврска да ги исплати, поради откуп на договорот за осигурување.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Број на исплатени штети како единечна сума (вкупно)**.

14.10. Бруто исплатени (ликвидирани) штети што се исплаќаат како ануитет - се внесува износот на бруто исплатените (ликвидирани) штети во Периодот (во илјади денари) по однос на штетите коишто Друштвото ги исплаќа во форма на ануитет, пресметани согласно принципите во Билансот на успех.

Напомена: Параметарот **Бруто исплатени (ликвидирани) штети од овој правилник** соодветствува со параметарот **Бруто исплатени штети од Правилникот за контен план на друштвата за осигурување и реосигурување**. Следствено во овој параметар, покрај бруто исплатените штети кон осигуреници, влегуваат и директните трошоци за обработка на штети (конто 400). Оваа напомена се однесува на параметарот **Бруто исплатени (ликвидирани) штети од сите обрасци**.

14.11. Бруто исплатени (ликвидирани) штети како единечна сума - се внесува износот на бруто исплатените (ликвидирани) штети во Периодот (во илјади денари), по однос на штетите коишто Друштвото ги исплатило или има обврска да ги исплати еднократно во Периодот, пресметани согласно принципите во Билансот на успех.

Збирот на параметрите **Бруто исплатени (ликвидирани) штети што се исплаќаат како ануитет** и **Бруто исплатени (ликвидирани) штети како единечна сума** за сите класи на осигурување треба да биде еднаков на износот од позицијата 228 од Билансот на успех.

14.12. Бруто исплатени (ликвидирани) штети како резултат на откуп - се внесува износот на бруто исплатените (ликвидирани) штети во Периодот (во илјади денари) коишто Друштвото ги исплатило или има обврска да ги исплати, поради откуп на договорот за осигурување.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Бруто исплатени (ликвидирани) штети како единечна сума**. ♦

14а. ОБРАЗЕЦ СП-2-РС (ж.о.): Штети од реосигурување и соосигурување_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-2-РС (ж.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за осигурување на живот и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување. Овој образец е наменет за внесување на податоци за штети – дел од реосигурување и дел од соосигурување: збирно, по класи на осигурување и поделбата на класите согласно овој образец

Штети – дел од реосигурување

Дадените параметри по однос на штетите се дефинирани во точките 14.10, 14.11, односно 14.12 соодветно, а се однесуваат на делот од штетите којшто го исплаќа реосигурителот, пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Збирот на параметрите Исплатени (ликвидирани) штети што се исплаќаат како ануитет и Исплатени (ликвидирани) штети како единечна сума, треба да биде еднаков со износот на позицијата 231 од Билансот на успех.

Штети – дел од соосигурување

Дадените параметри по однос на штетите се дефинирани во точките 14.10, 14.11, односно 14.12 соодветно, а се однесуваат на делот од штетите којшто го исплаќа соосигурителот, пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Збирот на параметрите Исплатени (ликвидирани) штети што се исплаќаат како ануитет и Исплатени (ликвидирани) штети како единечна сума, треба да биде еднаков со износот на позицијата 230 од Билансот на успех. ♦

15. ОБРАЗЕЦ СП-3 (ж.о.): Трошоци и приходи_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-3 (ж.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за осигурување на живот и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување. Овој образец е наменет за внесување на податоци за трошоци и приходи: збирно, по класи на осигурување и поделбата на класите согласно овој образец.

15.1. Директни трошоци за обработка на штети – се внесува износ на надоместоци во Периодот за решавање на штети (во илјади денари) коишто се директно поврзани со штетите.

Износот на овој параметар претставува дел од збирот на параметрите **Бруто исплатени (ликвидирани) штети што се исплаќаат како ануитет и Бруто исплатени (ликвидирани) штети како единечна сума.**

Износот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со износот на контото 4001 од Контниот план.

15.2. Трошоци за провизија – се внесува износ на надоместоци во Периодот (во илјади денари) коишто Друштвото ги исплатило или има обврска да ги исплати на посредниците во осигурувањето, согласно договорот за посредување.

Износот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со износот на позицијата 253 од Билансот на успех.

15.3. Останати осигурително технички трошоци – се внесува износот на осигурително техничките трошоци во Периодот (во илјади денари), освен директните трошоци за обработка на штети и трошоците за провизија, пресметани согласно принципите во Билансот за успех.

Збирот на овој параметар по класи на осигурување треба да биде еднаков со збирот на износите од позициите 248, 253а, 254, 255, 256 и 271 од Билансот на успех.

15.4. Износ на признаен неамортизиран трошок (Цилмер) – се внесува износот на признаен неамортизиран трошок за провизија (во илјади денари) за склучените осигурувања, со состојба на последниот ден од Периодот.

15.5. Провизија примена од реосигурителот – се внесува пресметаниот износ на провизија (во илјади денари) што Друштвото треба да го добие од реосигурителот согласно договорот за реосигурување за Периодот.

Збирот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со износот од позицијата 223а од Билансот на успех.

15.6 Останати осигурително технички приходи – се внесува износот на останатите осигурително технички приходи (во илјади денари).

Збирот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков на износот од позицијата 224 од Билансот на успех. ♦

16. ОБРАЗЕЦ СП-4 (ж.о.): Технички резерви_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-4 (ж.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за осигурување на живот и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување. Овој образец е наменет за внесување на податоци за бруто техничките резерви: збирно, по класи на осигурување и поделбата на класите согласно овој образец.

16.1. Бруто технички резерви

16.1.1. Резерви за преносни премии – се внесува износот на бруто резервите за преносни премии (во илјади денари) со состојба на последниот ден од Периодот, пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

16.1.2. Математичка резерва – се внесува износот на математичката резерва (во илјади денари) со состојба на последниот ден од Периодот, пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

16.1.3. Посебна резерва – се внесува износот на посебната резерва (во илјади денари) со состојба на последниот ден од Периодот (доколку не е прикажан како дел од математичката резерва), пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

16.1.4. Резерви за бонуси и попусти – се внесува износот на резервите за бонуси и попусти (во илјади денари) со состојба на последниот ден од Периодот (доколку не е прикажан како дел од математичката резерва), којашто ја издвојува Друштвото за осигурување на живот согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

16.1.5. Резерви за настанати и пријавени штети – се внесува износот на резервите за настанати и пријавени штети, вклучително и резервите за директни трошоци за обработка на штети (во илјади денари), со состојба на последниот ден од Периодот, пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

16.1.6. Резерви за настанати но непријавени штети – се внесува износот на резервите за настанати но непријавени штети (во илјади денари) со состојба на последниот ден од Периодот, пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

16.1.7. Резерви за директни трошоци за обработка на штети – се внесува износот на резервите за директни трошоци за обработка на штети (во илјади денари), со состојба на последниот ден од Периодот, пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот Резерви за настанати и пријавени штети од овој образец.

16.1.8. Резерви за индиректни трошоци за обработка на штети – се внесува износот на резервите за индиректни трошоци за обработка на штети (во илјади денари), со состојба на последниот ден од Периодот, пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

Збирот на износите на параметрите Резерви за преносни премии, Математичка резерва, Посебна резерва, Резерви за бонуси и попусти, Резерви за настанати и пријавени штети, Резерви за настанати но непријавени штети и Резерви за индиректни трошоци за обработка на штети, по сите класи на осигурување, треба да се совпаѓа со износот на позицијата 106 од Билансот на состојба. ♦

17. ОБРАЗЕЦ СП-4-РС (ж.о.): Технички резерви во реосигурување и соосигурување_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-4-РС (ж.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за осигурување на живот и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување. Овој образец е наменет за внесување на податоци за техничките резерви: збирно, по класи на осигурување и поделбата на класите согласно овој образец.

17.1. Бруто технички резерви – дел во реосигурување

Секоја резерва претставува дел од соодветната резерва од точка 16.1. којашто ја издвојува реосигурителот.

17.2. Бруто технички резерви – дел во соосигурување

Секоја резерва претставува дел од соодветната резерва од точка 16.1. којашто ја издвојува соосигурителот.

Збирот на износите на сите параметри од овој образец, по сите класи на осигурување, треба да се совпаѓа со износот на позицијата 042 од Билансот на состојба. ♦

18. ОБРАЗЕЦ СП-5 (ж.о.): Развој на штети_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-5 (ж.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за осигурување на живот и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување. Овој образец е наменет за внесување на податоци коишто овозможуваат следење на развојот на штети, и во него се опфатени две табели: за дополнителното осигурување од незгода и дополнителното здравствено осигурување. Секој параметар во дадената табела треба да го прикаже износот на тој параметар (во Периодот или со состојба на последниот ден од Периодот соодветно), за штети коишто настанале во i -тата година пред Периодот ($i=0,-1,-2,\dots,-11$). Последната редица од секоја табела вклучува износ на параметарот за Периодот, односно со состојба на последниот ден од Периодот соодветно, во однос на штети коишто настанале пред повеќе од единаесет години пред Периодот. Притоа треба да се впишат износи, согласно поделбата на оваа табела, за следните параметри:

18.1. Број на пријавени и повторно отворени штети – се внесува бројот на штети пријавени во Периодот (со исклучок на рентните штети), без разлика дали штетата се пријавува по прв пат или е повторно отворена штета.

Доколку една штета е пријавена и потоа повторно отворена во Периодот, тогаш оваа штета се брои само еднаш.

18.2. Број на резервирани штети - се внесува бројот на пријавени и повторно отворени штети за коишто не е завршена постапката за решавање на штетата, односно е издвоена позитивна резерва за настанати и пријавени штети, вклучувајќи ја и резервата за директни трошоци за обработка на штети, со состојба на последниот ден од Периодот (со исклучок на рентните штети).

18.2а. Број на решени штети - се внесува збирот од бројот на исплатени штети како единечна сума (вкупно) и бројот на одбиени штети (со исклучок на рентните штети), во Периодот. За бројот на исплатени штети како единечна сума (вкупно), односно бројот на одбиени штети важат дефинициите од точка 14.8, односно 14.3.

18.3. Број на исплатени штети како единечна сума - се внесува вкупниот број на штети коишто Друштвото ги исплатило, или има обврска да ги исплати еднократно во Периодот (со исклучок на рентните штети). Штетата се регистрира како исплатена, доколку покрај износот за надомест на штетата се исплатени или постои обврска за исплаќање и на останатите директни трошоци за обработка на штетата.

Доколку во истиот Период една исплатена штета (согласно оваа точка) е повторно отворена (еднаш или повеќе пати) и истата соодветно е повторно исплатена во истиот Период, тогаш оваа штета како исплатена, се брои само еднаш.

Доколку во истиот Период една исплатена штета (согласно оваа точка) е повторно отворена (еднаш или повеќе пати) и истата е нерешена на последниот ден од Периодот, тогаш оваа штета не се брои како исплатена штета.

18.4. Исплатени (ликвидирани) штети како единечна сума

18.4.1. бруто – се внесува износот на бруто исплатените (ликвидирани) штети (во илјади денари), во Периодот, по однос на штетите коишто Друштвото ги исплатило или има обврска да ги исплати еднократно во Периодот, пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

18.4.2. реосигурување и/или соосигурување – се внесува пресметаниот износ на штети којшто реосигурителот и/или соосигурителот го исплатил или има обврска да ги исплати (во илјади денари) во Периодот, по однос на штетите коишто Друштвото ги исплатило или има обврска да ги исплати еднократно во Периодот, пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот од точка **18.4.1.**

18.5. Износ на исплати

18.5.1. бруто – се внесува износот на исплатени надоместоци по однос на штетите коишто Друштвото ги исплатило еднократно во Периодот (во илјади денари, без разлика во кој период е ликвидирана штетата), вклучувајќи ги и директните трошоци за обработка на штети.

18.5.2. реосигурување и/или соосигурување – се внесува пресметаниот износ на надоместоци којшто реосигурителот и/или соосигурителот го исплатил или има

обврска да го исплати по однос на штетите коишто Друштвото ги исплатило еднократно (во илјади денари) во Периодот.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот од точка **18.5.1.**

18.6. Резерви за настанати и пријавени штети

18.6.1. бруто – се внесува износот на бруто резервите за настанати и пријавени штети (вклучувајќи ја и резервата за директни трошоци за обработка на штети), со состојба на последниот ден од Периодот (со исклучок на рентните штети) пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви (во илјади денари).

18.6.2. реосигурување и/или соосигурување – се внесува износот на пресметаните резерви за настанати и пријавени штети којшто го izdelува реосигурителот и/или соосигурителот (во илјади денари), со состојба на последниот ден од Периодот (со исклучок на рентните штети).

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот од точка **18.6.1.**



19. ОБРАЗЕЦ СП-6 (ж.о.): Продажба по канали_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-6 (ж.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за осигурување на живот и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување. Овој образец е наменет за внесување на податоци коишто овозможуваат следење на продажната мрежа на Друштвото. Притоа поделбата на редиците на овој образец обелоденува податоци за:

- **Директна продажба** - за класите на осигурување согласно дадената поделба,
- **Осигурително брокерски друштва** - збирно за сите класи на осигурување и задолжително се наведува називот (името) на брокерското друштво,
- **Друштва за застапување во осигурување** - аналогно како и за брокерските друштва,
- **Банки** - за секоја класа на осигурување, како што е наведено во образецот, задолжително се внесува називот (името) на банката преку којашто Друштвото продало полиси за соодветната класа,
- **Застапници во осигурување** - збирно за сите застапници во осигурување се внесуваат параметрите по класи на осигурување согласно дадената поделба.

19.1. Име на посредникот – се внесува името (називот) на посредникот којшто посредува за Друштвото (осигурително брокерско друштво, друштво за застапување или банка).

19.2. Број на склучени договори – се внесува бројот на договори што се склучени во Периодот (по однос на нови клиенти или обновени договори). Во овој параметар не влегуваат склучените договори во Периодот коишто биле сторнирани во истиот Период.

Ако е склучена една полиса за колективно осигурување, тогаш се брои само еднаш.

Во редиците означени за дополнително осигурување кон осигурувањето на живот (во делот на: директна продажба, банки и застапници во осигурување), се впишува број на склучени договори за основно осигурување на живот кои дополнително покриваат ризици од некоја класа на дополнително осигурување. Следствено за целите на статистиката, во овие редици, по однос на една склучена полиса за осигурување на живот, може да се прикаже најмногу една склучена полиса за дополнително осигурување (без разлика дали склучената полиса вклучува: само осигурување од незгода, само здравствено осигурување, или комбинација од претходните две).

Збирот од износите на овој параметар треба да се совпаѓа со збирот од износите на параметарот **Број на склучени договори** од образецот СП-1 (ж.о.).

19.3. Бруто полисирана премија – се внесува износот на бруто полисирана премија (во илјади денари, по однос на договорите од сопственото портфолио и применото соосигурување) пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Збирот од износите на овој параметар треба да се совпадне со збирот на износите на параметарот **Бруто полисирана премија** од образецот СП-1 (ж.о.).

19.4. Трошоци за провизија – се внесува износ на надоместоци во Периодот (во илјади денари) коишто Друштвото ги исплатило или има обврска да ги исплати на посредниците во осигурувањето, согласно договорот за посредување.

Збирот на износите на овој параметар треба да се совпадне со збирот на износите на параметарот **Трошоци за провизија** од образецот СП-3(ж.о.). ♦

19а. ОБРАЗЕЦ СП-7 (ж.о.): Број и исход на доставени и решени претставки_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-7(ж.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за осигурување на живот.

За овој образец важи истото упатство како за образецот СП-9 (н.о.): Број и исход на доставени и решени претставки_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ.

20. ОБРАЗЕЦ СП-1(ж.р.): Премија, осигурени суми, штети_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-1 (ж.р.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за осигурување на живот и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од активно реосигурување.

За пополнување на овој образец важат истите насоки како и за образецот СП-1 (ж.о.) и СП-2(ж.о.).

Забелешка: Дефиниција за параметрите од овој образец може да се најде во дефинициите за параметрите од обрасците СП-1 (ж.о.) и СП-2(ж.о.). ♦

21. ОБРАЗЕЦ СП-4 (ж.р.): Трошоци и технички резерви_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-4 (ж.р.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за осигурување на живот и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од активно реосигурување.

За пополнување на овој образец важат истите насоки како и за обрасците СП-3 (ж.о.) и СП-4 (ж.о.).

Забелешка: Дефиниција за параметрите од овој образец може да се најде во дефинициите за параметрите од обрасците СП-3 (ж.о.) и СП-4 (ж.о.). ♦

22. ОБРАЗЕЦ СП-4-РС (ж.р.): Технички резерви во ретроцесија и сореосигурување_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-4-РС (ж.р.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за осигурување на живот и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од активно реосигурување.

За пополнување на овој образец важат истите насоки како и за образецот СП-4 -РС(ж.о.).

Забелешка: Дефиниција за параметрите од овој образец може да се најде во дефинициите за параметрите од образецот СП-4-РС (ж.о.). ♦